



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазици — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издавања и огласи 602-3-231

Среда, 9 март 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XXII

Претплата за 1966 година изнесува 36 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1 Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

120.

Врз основа на членот 49 став 2 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/66), во врска со Одлуката за определување нивото на просечната цена за превоз на стоки што служи како основ за утврдување на правото на железничките транспортни претпријатија на надоместок („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА СКОПЈЕ И ТИТОГРАД НА ИМЕ РАЗЛИКА ПОМЕЃУ НИВНАТА ПРОСЕЧНА КАЛКУЛАТИВНА ЦЕНА И ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО НА ПРОСЕЧНАТА ЦЕНА НА ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ

1. Се утврдува дека, според чл. 49 до 51 на Законот за организацијата на Југословенските железници, право на надоместок на разликата помеѓу својата просечна калкулативна цена и нивото на просечната цена на превозот на стоки определено со Одлуката за определување нивото на просечната цена за превоз на стоки што служи како основ за утврдување на правото на железничките транспортни претпријатија на надоместок, имаат Железничкото транспортно претпријатие во Скопје и Железничкото транспортно претпријатие во Титоград.

2. Височината на надоместокот од точката 1 на оваа одлука, по еден нето-тонски километар превезени стоки (во понатамошниот текст: надоместок) изнесува:

1) за Железничкото транспортно претпријатие во Скопје:

	Динари
во 1966 година	0,130
во 1967 година	0,104
во 1968 година	0,078
во 1969 година	0,052
во 1970 година	0,028

2) за Железничкото транспортно претпријатие во Титоград:

	Динари
во 1966 година	0,250
во 1967 година	0,200
во 1968 година	0,150
во 1969 година	0,100
во 1970 година	0,050

3. Покрај износот од точката 2 на оваа одлука, на Железничкото транспортно претпријатие Скопје му се одобрува посебен надоместок за капитален ремонт на магистралните пруги на подрачјето на ова претпријатие во износ од 26,250.000 динари годишно за периодот од 1967 до 1970 година.

4. Исплатата на надоместоци од точката 2 на оваа одлука се врши од средствата на федерацијата што се обезбедуваат во сојузниот буџет, а исплатата на надоместоците од точката 3 на оваа одлука ќе се изврши од средствата на федерацијата што за таа цел ќе бидат посебно обезбедени за инвестиции во сообраќајот.

Пресметувањето на надоместокот се врши три-месечно и по завршетокот на деловната година.

До пресметувањето на надоместокот според ставот 2 од оваа точка ќе им се исплатува на железничките транспортни претпријатија во Скопје и Титоград месечна аконтација врз основа на обемот на работата изразен во нето-тонски километри превезени стоки, што е остварен во соодветниот месец во претходната година.

5. Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе ја пропише, по потреба, документацијата што се должни железничките транспортни претпријатија во Скопје и Титоград да ја поднесуваат заради пресметување и исплатување на надоместокот.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 25

10 февруари 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот
потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Борис Крајгер, с. р.

121.

Врз основа на членот 10 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЈАВНА УПРАВА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

1. Приходите што ги остварува од издавачката дејност Сојузниот завод за јавна управа ќе ги користи како средства за вршење на редовната дејност.

Приходите од издавачката дејност и нивниот потрошок посебно ќе се искажуваат во книговодството на Заводот.

2. Сојузниот завод за јавна управа ќе ги користи според оваа одлука средствата остварени со

вршење на издавачката дејност почнувајќи од 1 јануари 1966 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 23
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот
потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Борис Крајгер, с. р.

122.

Врз основа на членот 25 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. На претседателот на Економскиот совет на Сојузниот извршен совет и на претседателот на Правниот совет на Сојузниот извршен совет им припаѓа, за вршењето на должноста на претседател, надоместок во износот што го утврдува со решение Сојузниот извршен совет.

2. На членовите на стручните совети од точката 1 на оваа одлука им припаѓа надоместок за учествувањето во работата на седниците на советот или на телата што ги формира советот (комисии и др.), како и за извршувањето на други задачи што ќе им ги довери советот.

3. На членовите на стручните совети им припаѓа за секоја седница на советот на која присуствувале надоместок во износ од 45 динари — ако седницата траела само пред пладне или само по пладне, односно во износ од 60 динари — ако седницата траела пред пладне и по пладне.

Надоместокот од ставот 1 на оваа точка им припаѓа и на други лица што по покана присуствувале на седницата на советот а не се членови на советот, ако прашањата што се на дневниот ред на седницата на советот не спаѓаат во делокруг на органот односно во дејноста на организацијата кај која таквите лица се наоѓаат на работа.

4. На членовите на стручниот совет на кои врз основа на заклучоците на советот или во согласност со одредбите од деловникот на советот ќе им се довери изработка на елаборат, приготвување на писмен стручен извештај за нацрт на прописи или за други прашања, составување на писмени забелешки на нацрти на поважни и посложени прописи или давање стручно мислење по други прашања што се на дневниот ред на седницата на советот, им припаѓа надоместок за таквата работа.

Височината на надоместокот од ставот 1 на оваа точка се определува според значењето и сложеноста на прашањата што се обработуваат и времето потребно за таква работа, земајќи ја при тоа предвид височината на просечниот личен доход на лице со соодветни квалификации за времето потребно за извршување на таа задача.

Височината на надоместокот од ставот 1 на оваа точка ја определува претседателот на стручниот совет.

5. Кога членовите на стручниот совет по покана патуваат заради учествување во работата на седниците на советот чии членови се тие, или заради извршување други задачи на советот, им припаѓа дневница за службено патување во износ од 60 динари.

6. На службено патување членовите на стручниот совет можат да користат I класа на воз, автобус или авион, како и кола за спиење.

Членовите на советот можат да користат кола за спиење или авион само ако непосредно по доаѓањето во определеното место треба да присуствуваат на седницата на советот, односно ако непосредно по доаѓањето треба да пристапат кон извршување на други задачи заради кои се повикани.

7. Надоместокот на претседателот и на членовите на Економскиот совет на Сојузниот извршен совет им се исплатува на товар на средствата определени за потребите на Сојузниот извршен совет, а надоместокот на претседателот и на членовите на Правниот совет на Сојузниот извршен совет — на товар на средствата определени за работата на Секретаријатот на законодавство и организација во Сојузниот извршен совет.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за надоместоците на патните трошоци на членовите на стручните совети на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/64) и Одлуката за надоместоците на членовите на стручните совети на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 23
10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Борис Крајгер, с. р.

123.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за финансии го утврдува и издава

ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

кој гласи:

П РА В И Л Н И К

за единствениот контен план на стопанските организации

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Сите стопански организации се должни да ги водат своите деловни книги според начелата на двојното книговодство, придржувајќи се при тоа кон распоредот на контниот план што го содржи овој правилник.

Како стопански организации од ставот 1 на овој член се сметаат: претпријатијата, дуќаните, задругите, водните заедници, банките, осигурителните заводи и нивните заедници, деловните здруженија и заедниците на стопански организации, како и другите работни организации за кои се прописите за нивното основање и работење е предвидено да се применуваат врз нив прописите што важат за стопанските организации.

Член 2

Книговодството на стопанските организации се води во деловните книги според начелата на уредноста, и тоа така што:

1) од нив да може да се утврди вкупното работење на стопанската организација расчленето на

одделни деловни промени, по хронолошки ред и во бруто-износи без пребивање;

2) книгите да бидат напишани со мастило, мастилен молив или со машина, со директно запишување или копирање;

3) во книгите да не се оставаат празнини, туку по хронолошки ред да се исполнува сиот простор за книжење;

4) еднаш извршено запишување да не смее да се брише а, по правило, ниту прецртува; но ако сепак се врши ова, да мора јасно да се гледа првобитниот текст;

5) да не се вршат никакви измени за кои не би било можно, да се утврди дали се направени при првото книжење или подоцна;

6) неповрзаните листови на книгите не смеат да се уништат, ниту да се вадат листови од поврзаните книги;

7) сите книжења да мораат да се засноваат врз книговодствени документи од кои може да се утврди основот за книжење;

8) сторнирање на погрешно книжените деловни промени да се врши задолжително според методата на црвено сторно.

Стопанските организации што вршат книжење со помош на машини без направи за одбивање на прокнижените износи, ќе ги извршат сторно книжењата на начинот што го овозможуваат машините.

Член 3

Деловните книги можат да се водат на слободни листови (картотека) или на листови поврзани во книги.

Член 4

Извршените деловни промени се засноваат, по правило, врз писмена, како што се купопродажни договори, заклучници, наредби или налози за нивно извршување, што ги склучуваат односно издаваат соодветните органи во стопанската организација. Писмените наредби и налози можат и самите во моментот на настанувањето на деловната промена да станат документи за правдање, како што е случајот кај налозите за исплата, требувањата за материјали и слично, врз кои е потврдено извршувањето на налогот. Врз основа на налозите и наредбите врз основа на кои не се извршени деловни промени, не се вршат книжења. Само оној документ врз кој на определен начин е утврдено извршувањето на деловна промена, се смета како документ за книжење. Меѓутоа, писмениот налог што стопанска организација им го издава на лица надвор од стопанската организација, може уште во моментот на неговото издавање и предавање да претставува за стопанската организација доказ за извршена деловна промена и, спрема тоа, документ за книжење (вирмански налог за исплата, вирмански налог за наплата, влечен чек и слично).

Член 5

Покрај документите за правдање врз кои се утврдени настанатите деловни промени, како основ за книжење можат да послужат и книговодствените документи што врз основа на документите за правдање се составуваат во самата стопанска организација заради олеснување и поголема прегледност на книжењето на деловните промени. Во такви документи спаѓаат: благајнички налози, приманствени налози, рекапитулации, бордерои и слично.

Во книговодствени документи спаѓаат и налозите за книжење исправки (сторна) на погрешно извршените книжења, што се засноваат врз порано прокнижените налози и документи за правдање што биле погрешно прокнижени. Ваму спаѓаат и другите налози што се издаваат во книговодството, а се засноваат врз важечките прописи, на пример: книговодствените налози за книжење на трошоците, расходите и приходите што се разграничуваат временски.

Член 6

Документот за правдање, за да може да биде основ за книжење, треба да биде составен благовременно, по правило, во моментот на настанатата промена, и мора да содржи:

1) назив на стопанската организација со нејзината адреса и назив на одделението што го издало документот;

2) назив на документот (налог за исплата, налог за прием на материјали, требување на материјали, фактура и сл.);

3) датум на издавањето на документот;

4) имиња на лицата што учествуваат во извршувањето на деловната промена на која се однесува документот;

5) содржина на деловната промена и основ за нејзиното извршување;

6) количина изразена на начинот што ѝ одговара на природата на извршената работа (килограми, метри итн.) и износи изразени во динари;

7) потписи на лицата овластени за потпишување на такви документи.

Другите состојки се определуваат индивидуално за одделни видови документи, според карактерот на деловните промени.

Фактурите за продадените стоки можат да се издадат само за извршени испораки или услуги, и како такви претставуваат документ за книжење.

Однапред издадените фактури (предфактури, условни фактури), што се издаваат пред извршените испораки односно услуги, не претставуваат документ за книжење, поради тоа на ваквите фактури мора видно да се назначи дека се во прашање однапред издадени фактури.

Член 7

Документите мораат да бидат напишани со мастило, со мастилен молив или со машина, и тоа директно, или со копирање, а можат да бидат и фотокопии.

Ако документите се издаваат во повеќе примероци, на виден начин мора да се означи кој примерок служи како основ за книжење. Ако, поради поделбата на работата во книговодството, како основ за книжење покрај оригиналот служи и една или повеќе копии (на пример: при методот на работа со повеќе дневници, ако еден налог се издава копиран во два примерка, и тоа еден за книжење на контото што треба да се задолжи, а другиот за книжење на контото што треба да се одобри и сл.), на секој примерок мора да се означи неговата цел.

Член 8

Во документите, ниту во текстот ниту во броевите, не смеат да се вршат исправки, преправки, ниту бришења, што би ја довеле во сомнение исправноста на документот.

Евентуални исправки на грешки во документите се вршат на тој начин што ќе се прецрта првобитниот текст или износ и ќе се запише нов, исправен текст или износ над прецртаниот.

Прецртувањето се врши со тенка црта, за да може да се прочита првобитниот текст.

Покрај исправената грешка во документот за правдање мора да биде посебно напишан зборот: „исправил“ и потписот (парафот) на лицето овластено за потпишување на односниот документ, со датум на извршената исправка.

Налозите за благајната и за банката на кои при издавањето во стопанската организација се сторени грешки, не смеат, по правило, да се исправаат, туку мораат да се поништат и да се издадат нови.

Член 9

Местата во документите предвидени за запишување на текст односно броеви, во случаите кога нема потреба да се исполнуваат, мораат да се поништат, по правило, со прецртување. Непосредно зад паричниот износ напишан со букви мора да се на-

пише зборот: „динари“ односно називот на определената единица, а остатокот на празното место наменето за испишување на износот со букви — да се поништи со препрчување. Исто така, треба да се поништи празното место пред паричниот износ испишан со цифри.

Член 10

Сите документи што служат како основ за книжење во книговодството, мораат да му бидат доставени на книговодството на начинот и во рокот што ќе обезбеди ажурност на книговодството.

Сите деловни промени настанати во текот на еден календарски месец задолжително треба да се прокнижат во деловните книги за истиот месец.

Член 11

Документите за извршените деловни промени, пред нивното книжење, подлежат на претходна контрола, која се состои од проверување на секој документ од формална, сметковна и сушнска страна. Извршената проверка се утврдува на самиот документ со потпис (параф) на лицето што ја извршило проверката.

Стопанската организација е должна да определи лице што ќе ја врши претходната контрола во смисла на ставот 1 од овој член.

Член 12

По извршената проверка се издава налог за книжење.

Налогот за книжење е писмен акт со кој раководителот на книговодството односно од него овластеното лице наредува врз основа на проверениот документ да се изврши книжење во деловните книги на стопанската организација.

Налогот за книжење може да се издаде на посебен, специјално за оваа цел приготвен образец, или на самиот документ за правдање.

Ако налогот за книжење се дава на посебен образец, на документот за правдање мора да се означат бројот на налогот за книжење.

Налогот за книжење го потпишува раководителот на книговодството или од него овластеното лице.

Контрирањето (определувањето на контата на кои ќе се изврши книжењето) во налогот за книжење се врши според содржината на деловната промена, во форма на прост или сложен став.

Во налозите за книжење, како и при книжењето во деловните книги, наместо испишување на целиот назив на контото, се дозволува означување на контото со неговиот број од контниот план.

Налозите за книжење, без оглед дали се издаваат одвоено или на самиот документ за правдање, мораат да бидат нумерисани.

Книжење во деловните книги може да се врши само ако се исполнети условите предвидени во ст. 1 до 8 на овој член, како и во одредбите од чл. 6 до 11 на овој правилник.

Член 13

По истекот на секој пресметковен период сите налози, заедно со соодветните документи, мораат да се средат и да се стават во посебни фасцикли, во кои мораат да бидат прицврстени така што да не може да се изгуби документацијата.

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРИМЕНА НА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН

Член 14

Сите стопански организации, освен оние за кои сојузниот секретар за финансии пропишал отстапување од единствениот контен план односно посебни единствени контни планови, се должни да го водат книговодството врз основа на единствениот контен план содржан во овој правилник.

Член 15

Целокупната дејност на стопанската организација мора да биде опфатена со пропишаните синтетички (троцифрени) конти, што претставуваат конти на главна книга. Не смеат да се отвораат нови синтетички (троцифрени) конти, покрај пропишаните.

Член 16

Расчленувањето на синтетичките (троцифрени) конти во единствениот контен план се врши, во начело, според десетниот (декадниот) систем на тој начин што на постојната ознака на синтетичкото конто ѝ се додава уште една цифра, почнувајќи од 0 до 9. На пример, синтетичкото конто што има ознака 112 (валута) може да се расчлени на натамошни 10 конти со ознака 1120, 1121, 1122 итн. Аналитичките конти (четирицифрени и повеќецифрени) можат според тој принцип натаму да се расчленуваат.

Стопанската организација може да примени и други методи на натамошно расчленување на синтетичките (троцифрени) конти (на пример, во форма на дробка во која броителот ќе го означува синтетичкото конто, а именителот аналитичкото конто, — 120/1 наместо 1200 итн.).

III. ЕДИНСТВЕН КОНТЕН ПЛАН

Член 17

Единствениот контен план содржи класи, групи и задолжителни синтетички конти, групирани на следниот начин:

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

00 — Основни средства

- 000 — Земјишта што служат за стопански цели
- 001 — Градежни објекти од стопански карактер
- 002 — Рударски работи и длабински дупчења
- 003 — Орудја за работа
- 004 — Шуми и долгогодишни насади
- 005 — Основно стадо
- 006 — Патенти, лиценци и други права
- 007 — Основачки вложувања
- 008 — Основни средства во изградба или изработка
- 009 — Основни средства во употреба

01 — Исправка на вредноста на основните средства

- 010 — Исправка на вредноста на основните средства
- 011 — Пресметана и уплатена амортизација

02 — Заеднички основни средства

- 020 — Заеднички основни средства
- 021 — Исправка на вредноста на заедничките основни средства

04 — Средства на заедничката потрошувачка

- 040 — Земјишта што ѝ служат на заедничката потрошувачка
- 041 — Градежни објекти на заедничката потрошувачка
- 042 — Потгонски и деловен инвентар на заедничката потрошувачка
- 043 — Долгогодишни насади на заедничката потрошувачка
- 044 — Основно стадо на заедничката потрошувачка
- 045 — Основачки вложувања и други права на заедничката потрошувачка
- 046 — Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка

- 047 — Заеднички средства на средствата на заедничката потрошувачка
- 048 — Средства на заедничката потрошувачка вон употреба
- 049 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка
- 07 — Средства на фондот на станбените згради**
- 071 — Станбени згради
- 073 — Исправки на вредноста на станбените згради
- 074 — Парични средства на фондот на станбените згради
- 077 — Станбени згради во изградба
- 078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради
- 079 — Ликвидација на станбените згради
- КЛАСА 1 И 2: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ КОНТА**
- 10 — Средства кај банката**
- 100 — Жиро-сметка
- 101 — Средства на доходот издвоени во текот на годината
- 102 — Издвоени ограничени средства на фондовите
- 103 — Средства на уплатената амортизација
- 104 — Средства на резервниот фонд
- 105 — Средства на заедничката потрошувачка
- 106 — Средства по основот на заедничко вложување
- 107 — Орочени средства на фондовите
- 108 — Други издвоени средства
- 109 — Отворени акредитиви во динари
- 11 — Благајна, чекови, валути и девизи**
- 110 — Благајна
- 111 — Чекови
- 112 — Валуты
- 113 — Девизи
- 119 — Отворени акредитиви во странска валута
- 12 — Купувачи**
- 120 — Купувачи во земјата
- 121 — Купувачи во странство
- 122 — Купувачи за основни средства
- 123 — Купувачи за средства на заедничката потрошувачка
- 124 — Сомнителни и спорни побарувања од купувачите
- 129 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од купувачите
- 13 — Други побарувања**
- 130 — Аконтации по службена работа
- 133 — Дадени кауции и депозити
- 134 — Побарувања од задругарите по дадените заеми од штедните влогови
- 135 — Побарувања по основот на заедничко вложување
- 136 — Побарувања од граѓани и од граѓански правни лица
- 137 — Други разни побарувања
- 138 — Сомнителни и спорни други побарувања
- 139 — Исправка на вредноста на другите побарувања
- 14 — Исплатени лични доходи**
- 140 — Аконтации на личните доходи од работен однос
- 141 — Исплатени лични примања остварени со дополнителна работа
- 142 — Исплатени лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи
- 144 — Исплатени неиндивидуализирани лични примања
- 145 — Исплатени други лични примања
- 146 — Исплатени лични доходи од изминатата година
- 147 — Исплатени други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето
- 148 — Исплатени лични примања што паѓаат на товар на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка
- 15 — Лични доходи на работниците**
- 150 — Лични доходи од работен однос
- 151 — Лични примања остварени со дополнителна работа
- 152 — Лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи
- 154 — Неиндивидуализирани лични примања
- 155 — Други лични примања
- 156 — Лични доходи од изминатата година
- 158 — Лични доходи во пренесените залихи
- 159 — Покривање на личните доходи
- 16 — Односи со посебните погонски, деловни и други единици**
- 160 — Самостојни погони
- 161 — Продавници
- 162 — Складови и консигнациони лагери
- 163 — Откупни станици
- 164 — Служба за сместување на работниците на градилишта, шумски манипулации и слично
- 165 — Погонски и деловни единици во странство
- 166 — Економски единици
- 167 — Привремени односи со книговодството на средствата на заедничката потрошувачка
- 168 — Работничко-службенички ресторани и мензи
- 169 — Други деловни единици
- 17 — Разни средства**
- 170 — Откупени авторски права
- 171 — Сценарија и снопсиси
- 172 — Удели на задругите кај сојузите
- 173 — Хартии од вредност
- 174 — Деловни меници
- 175 — Обврзници
- 176 — Благајнички записи
- 179 — Други разни средства
- 18 — Кредитни односи**
- 180 — Кредитни односи во земјоделското производство со индивидуалните производители
- 181 — Кредитни односи со други стопански организации
- 182 — Кредитни односи со општествени и други правни лица
- 183 — Кредити дадени на кредитниот фонд на банките
- 184 — Аванси дадени за средства во изградба или изработка
- 185 — Потрошувачки кредити
- 186 — Други кредитни односи
- 187 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи
- 189 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од кредитните односи
- 19 — Активни временски разграничувања**
- 191 — Трошоци на инвестиционо одржување на основните средства
- 192 — Трошоци за обновување, одржување, истражување и производствено откривање минерални сировини

- 193 — Трошоци за освојување ново производство
 - 194 — Зависни трошоци на набавката на стоки и на сопствениот транспорт
 - 195 — Кало, растурување, расипување и кршење
 - 196 — Платено осигурување
 - 197 — Трошоци за одржување и обновување на шуми и други издатоци за техничко и друго унапредување на шумското производство
 - 198 — Трошоци на работењето, лични доходи и други трошоци содржани во ненаплатената реализација
 - 199 — Други временски и калкулативни разграничувања
 - 21 — **Штедни влогови**
 - 210 — Штедни влогови на задругарите
 - 219 — Други штедни влогови
 - 22 — **Добавувачи**
 - 220 — Добавувачи во земјата
 - 221 — Добавувачи во странство
 - 222 — Добавувачи за нефактурираните стоки и услуги
 - 223 — Добавувачи граѓани и граѓански правни лица
 - 23 — **Обврски од вкупниот приход, личните доходи и средствата за лични доходи**
 - 230 — Амортизација
 - 231 — Интереси на деловниот фонд
 - 232 — Интереси на кредитите
 - 233 — Членарини и придонеси
 - 234 — Даноци на промет
 - 236 — Придонеси од личниот доход од работен однос
 - 237 — Придонеси за социјално осигурување
 - 238 — Обврски од средствата за станбена изградба
 - 239 — Други обврски од вкупниот приход и од средствата за лични доходи
 - 24 — **Обврски од доходот и од средствата за фондовите**
 - 243 — Придонес за резервниот фонд на стопанската организација
 - 244 — Придонес за заедничките резерви
 - 245 — Распоредени средства во сопствените фондови
 - 246 — Казни за стопански престапи и прекршоци
 - 249 — Други обврски од доходот и од средствата за фондови
 - 25 — **Остварени средства за лични доходи**
 - 250 — Лични доходи од остварениот доход
 - 251 — Лични доходи од средствата што не влегуваат во вкупниот приход
 - 258 — Минимални лични доходи неподмирени со остварениот доход
 - 259 — Остаток на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги а неподмирени со остварениот доход
 - 26 — **Пресметани лични доходи на работниците**
 - 261 — Пресметани лични доходи во текот на годината според правилникот за распределба на личните доходи
 - 262 — Пресметани лични издатоци од дополнителна работа
 - 263 — Пресметани лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи
 - 268 — Пресметани лични доходи во залихи од изминатата година
 - 269 — Реализирани пресметани лични доходи
 - 27 — **Други обврски**
 - 270 — Ануитети по кредитите за трајни потреби
 - 271 — Заедничко вложување на средствата
 - 272 — Неподигнати лични доходи
 - 273 — Судски и административни забрани
 - 274 — Примени кауции
 - 275 — Социјални давања (детски додаток и слично)
 - 276 — Запрени придонеси и даноци на граѓани
 - 279 — Други разни обврски
 - 29 — **Пасивни временски разграничувања**
 - 291 — Пресметани трошоци за инвестиционо одржување на основните средства
 - 292 — Пресметани трошоци за обновување, одржување, истражување и производствено откривање на минерални сировини
 - 293 — Пресметани трошоци за освојување ново производство
 - 294 — Пресметани зависни трошоци за набавка на стоки и на сопствениот транспорт
 - 295 — Пресметано кало, растурување, расипување и кршење
 - 296 — Пресметано осигурување
 - 297 — Пресметана амортизација за регенерација на шуми
 - 298 — Фактурирана а ненаплатена реализација
 - 299 — Пресметани други временски и калкулативни разграничувања
- КЛАСА 3: ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР**
- 30 — **Материјал на пат и набавка на материјал**
 - 300 — Материјал на пат
 - 301 — Фактурна вредност на набавниот материјал
 - 302 — Трошоци за набавка и допрема на материјалот
 - 303 — Данок на промет, царина и други увозни давачки
 - 31 — **Запаси на материјал**
 - 310 — Сировини и материјал
 - 311 — Гориво и мазиво
 - 312 — Полупроизводи и делови
 - 313 — Канцелариски материјал
 - 314 — Материјал по основот на заедничко вложување на обртни средства
 - 315 — Непотребен и застарен материјал
 - 319 — Отпадоци
 - 35 — **Материјал во обработка, доработка и манипулација**
 - 350 — Материјал во обработка
 - 351 — Материјал во доработка
 - 352 — Материјал во манипулација
 - 353 — Материјал по основот на заедничко вложување на обртни средства во манипулација
 - 36 — **Ситен инвентар и амбалажа**
 - 360 — Ситен инвентар на залиха
 - 361 — Ситен инвентар во употреба
 - 362 — Амбалажа на залиха
 - 363 — Амбалажа во употреба
 - 364 — Авто-гуми на залиха
 - 365 — Авто-гуми во употреба
 - 366 — Непотребен ситен инвентар и амбалажа
 - 369 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар, амбалажата и авто-гумите

- 39 — Отстапување од постојаните цени на материјалот и ситниот инвентар
 390 — Отстапувања од постојаните цени на материјалот и ситниот инвентар

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО И УКАЛКУЛИРАНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ

40 — Материјал

- 400 — Сировини и материјал
 401 — Набавена енергија
 402 — Гориво и мазиво
 403 — Ситен инвентар, амбалажа и авто-гуми
 404 — Укалкулирано кало, растурување, расипување и кршење
 408 — Друг материјал
 409 — Укалкулирани отстапувања од постојаните цени на материјалот и на ситниот инвентар

41 — Услуги

- 410 — Поправки извршени од други
 411 — Транспортни услуги
 412 — Поштенско-телефонски и телеграфски трошоци
 413 — Трошоци на паричниот и платниот промет
 414 — Кирии и закупнини
 415 — Патни трошоци во земјата
 416 — Патни трошоци во странство
 417 — Трошоци за вештачење, советување, ревизија и арбитража
 419 — Други услуги

42 — Разни трошоци

- 420 — Интереси на кредитите за трајни и повремена потреби
 421 — Трошоци за образование на стручните кадри
 422 — Трошоци за реклама и пропаганда
 423 — Трошоци за репрезентација
 424 — Трошоци за учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и слично
 425 — Премии за осигурување
 426 — Укалкулирани трошоци за инвестиционото одржување на основните средства
 427 — Укалкулирани трошоци за обновување, одржување и истражување на резервите на рудно и друго минерално богатство
 428 — Укалкулирани трошоци за освојување ново производство
 429 — Други разни трошоци

43 — Лични издатоци во готово што ги товарат трошоците на работењето

- 430 — Патни паушали, дневници за службени патувања и преместувања во земјата
 431 — Дневници за службени патувања и преместувања во странство
 432 — Теренски додатоци и надоместоци за одвоен живот од семејството
 433 — Награди за работа на учениците во стопанството со придонесите
 435 — Авторски хонорари
 437 — Издатоци за службени и работни облекувања
 439 — Други лични издатоци во готово со придонесите

44 — Амортизација

- 440 — Укалкулирана амортизација

45 — Придонеси и членарини

- 450 — Укалкулирани интереси на деловниот фонд

- 451 — Придонеси и членарини за коморите и за другите организации
 452 — Придонес за социјално осигурување
 454 — Воден придонес и надоместок за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки
 459 — Други придонеси и членарини

46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи

- 460 — Укалкулирани лични доходи
 461 — Укалкулирани надоместоци на личните доходи
 462 — Укалкулирани лични издатоци од дополнителна работа
 463 — Укалкулирани лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи

47 — Други лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето

- 470 — Заштитни обувки, облека и друго
 471 — Службени и работни облекувања
 472 — Зајакната исхрана и превентивни средства
 473 — Странски валути што ги прима укрцаниот персонал на бродови
 479 — Други лични издатоци и примања во натура

48 — Сопствени производи и услуги

- 480 — Сопствени производи
 481 — Сопствени услуги
 489 — Отстапувања од постојаните цени на сопствените производи и услуги

49 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи

- 490 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи
 499 — Распоред на отстапувањата од постојаните цени

КЛАСА 5: ПРОИЗВОДСТВО

52 — Производство во тек

- 520 — Производство во тек
 521 — Производство во кооперација
 523 — Земјоделско производство во кооперација
 524 — Стопнирано и запрено производство
 529 — Процес на готови производи и услуги

58 — Полупроизводи од сопственото производство

- 580 — Полупроизводи на сопственото производство
 581 — Непотребни и застарени полупроизводи од сопственото производство

59 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на недовршеното производство и на полупроизводите

- 590 — Отстапувања од планираните цени на материјалот
 591 — Отстапувања од планираните цени на недовршеното производство и на полупроизводите
 599 — Други отстапувања од постојаните цени на недовршеното производство и на полупроизводите

КЛАСА 6: ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

60 — Залихи на готови производи

- 600 — Залихи на готови производи
 601 — Производи што немаат врвеш на пазарот

64 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на готови производи

- 640 — Отстапувања од планираните цени на материјалот
- 641 — Отстапувања од планираните цени на недовршеното производство и на полу-производите
- 642 — Отстапувања од планираните цени на готовите производи
- 649 — Други отстапувања од постојаните цени на готовите производи

65 — Набавка на трговски стоки

- 650 — Стоки на пат
- 651 — Набавка на трговски стоки во внатрешниот промет
- 652 — Увоз на стоки за сопствена сметка
- 653 — Увоз на стоки за туѓа сметка
- 654 — Извоз на стоки за сопствена сметка
- 655 — Извоз на стоки за туѓа сметка
- 656 — Стоки во транзит

66 — Залихи на трговски стоки

- 660 — Залихи на трговски стоки
- 661 — Трговски стоки што немаат врвеш на пазарот

68 — Залихи на стоки во деловните единици

- 680 — Залихи на стоки во продавниците
- 681 — Залихи на стоки во складовите
- 682 — Залихи на стоки во откупните станици
- 683 — Залихи на стоки во консигнационите лагери
- 684 — Стоки во деловните единици што немаат врвеш на пазарот
- 688 — Други залихи на стоки во деловните единици
- 689 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на стоки во деловните единици

69 — Разлика во цената на трговските стоки

- 690 — Разлика во цената на трговските стоки

КЛАСА 7: РЕАЛИЗАЦИЈА**70 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните производи и услуги**

- 700 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните производи
- 701 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните услуги
- 702 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните привремени фактури и во пресметковните ситуации
- 703 — Трошоци на работењето и лични доходи на инвестициите во сопствена режија
- 704 — Трошоци на работењето и лични доходи во производите и услугите без надоместок
- 705 — Трошоци на работењето и лични доходи во работите на извоз
- 706 — Трошоци на работењето и лични доходи во работите на застапување странски фирми
- 707 — Расходи на штедно-кредитното работење кај задругите
- 708 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните сопствени услуги
- 709 — Трошоци на работењето и лични доходи во интерната реализација

71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки

- 710 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки во внатрешниот промет
- 711 — Набавна вредност на реализираните стоки во работите со странство за сопствена сметка
- 712 — Набавна вредност на реализираните стоки во работите со странство за туѓа сметка
- 713 — Набавна вредност на реализираните транзитни стоки

72 — Набавна вредност на реализираниот материјал и отпадоци

- 720 — Набавна вредност на реализираниот материјал
- 721 — Вредност на реализираните отпадоци

73 — Вонредни трошоци

- 730 — Отпишани побарувања
- 731 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
- 732 — Материјални трошоци предизвицани со виша сила
- 733 — Надоместок на штета сторена на други лица
- 734 — Штети на обртни средства
- 735 — Кусоци на сировини и материјал, полупроизводи, готови производи и стоки
- 736 — Негативни разлики на временските и калкулативните разграничувања
- 737 — Дополнително утврдени материјални трошоци и расходи од изминаните години
- 738 — Изгубени капари и откажници, казни, пенали, денгуби и затезни интереси
- 739 — Други вонредни трошоци

74 — Други трошоци што го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот

- 740 — Даноци на промет
- 744 — Придонес од прометот на филмови
- 745 — Стасани отплати по кредитите за трајни потреби
- 746 — Непокриена разлика на неамортизираните дел на основните средства
- 747 — Трошоци на подвоз, натовар и истовар на реализираните производи
- 748 — Отпишани разлики во цената на залихите
- 749 — Други трошоци што го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот

75 — Реализација на готовите производи и услугите

- 750 — Реализација на готовите производи
- 751 — Реализација на услугите
- 752 — Реализација според привремените фактури и пресметковните ситуации
- 753 — Реализација на инвестициите во сопствена режија
- 754 — Реализација на производите и услугите без надоместок
- 755 — Реализација по работите на извоз
- 756 — Реализација по работите на застапување на странски фирми
- 757 — Приходи на штедно-кредитното работење кај задругите
- 758 — Реализација на сопствените услуги
- 759 — Интерна реализација

76 — Реализација на трговските стоки

- 760 — Реализација на трговските стоки во внатрешниот промет
- 761 — Реализација на стоките во работите со странство за сопствена сметка

- 762 — Реализација на стоките во работите со странство за туѓа сметка
- 763 — Реализација на транзитни стоки
- 77 — Реализација на материјал и отпадоци
 - 770 — Реализација на материјал
 - 771 — Реализација на отпадоците
- 78 — Други приходи
 - 780 — Наплатени отпишани побарувања
 - 781 — Надоместок на штета добиен по основот на осигурување на обртните средства
 - 782 — Наплатени дополнителни одобрувања во вид на каса-шкото, бонификации и намаленија при набавката на стоки
 - 783 — Вишоци на готовина, суровини и материјал, сопствени полупроизводи, готови производи и стоки
 - 784 — Позитивни разлики на временските и калкулативните разграничувања
 - 785 — Дополнително утврдени редовни приходи од изминатите деловни години
 - 786 — Наплатени капари, откажници, надоместоци на штета и интереси по основот на побарување кај банката
 - 787 — Наплатени договорни казни, пенали, денгуби и затезни интереси
 - 789 — Други вонредни приходи
- 79 — Распоред на разликата на реализацијата
 - 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

- 83 — Доход
 - 830 — Остварен доход
 - 831 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход
 - 839 — Распределба на остварениот доход
- 85 — Загуба
 - 850 — Загуба
 - 859 — Покривање на загубата
- 89 — Доход остварен во текот на годината
 - 890 — Нераспореден дел на доходот според периодичната пресметка
 - 891 — Нераспоредени средства што не влегуваат во вкупниот приход

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА

- 90 — Деловен фонд
 - 900 — Деловен фонд
- 91 — Кредити за основни и обртни средства и за средства на заедничката потрошувачка
 - 910 — Кредити за основни средства
 - 911 — Кредити за почетниот фонд на обртните средства
 - 912 — Кредити за трајни обртни средства
 - 913 — Кредити за повремени обртни средства
 - 914 — Кредити за добавувачите со акцепт
 - 915 — Санациони кредити за покривање на загубата
 - 919 — Кредити за средствата на заедничката потрошувачка
- 92 — Други извори на основните средства
 - 920 — Добавувачи за основни средства
 - 926 — Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација
 - 929 — Други извори на основните средства

93 — Резервен фонд и други фондови

- 930 — Резервен фонд
- 939 — Други фондови

94 — Извори на средствата на заедничката потрошувачка

- 940 — Фонд на заедничката потрошувачка
- 943 — Добавувачи за средствата на заедничката потрошувачка
- 946 — Разлика во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација
- 949 — Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

97 — Извори на средствата на фондот на станбените згради

- 970 — Фонд на станбените згради
- 971 — Долгорочни кредити за средствата на фондот на станбените згради
- 973 — Добавувачи за средствата на фондот на станбените згради
- 976 — Други извори на средствата на фондот на станбените згради

99 — Вонбилансна евиденција

- 990 — 994 — Конта на активата
- 995 — 999 — Конта на пасивата

IV. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И НА ОДДЕЛНИ КОНТА

Класа 0: Основни средства и средства на заедничката потрошувачка

Член 18

На контата од групата 00 — Основни средства, се водат сите основни средства согласно со одредбите од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 56/65).

На контото 000 — Земјишта што служат за стопански цели, се водат оние земјишта што ги користи стопанска организација со цел за вршење на редовно работење. Стопанската организација е должна во рамките на ова konto да обезбеди аналитичка евиденција одвоено за земјоделските а одвоено за неземјоделските земјишта.

На контото 001 — Градежни објекти од стопански карактер, се водат сите градежни објекти од стопански карактер. Во рамките на ова konto стопанската организација е должна да обезбеди аналитичка евиденција по следните групи на овие објекти, и тоа:

- 1) за градежните објекти на хидроградба;
- 2) за градежните објекти на сообраќајот и транспортот;
- 3) за градежните објекти на енергетски пренесувања и врски;
- 4) за другите стопански згради.

На контото 002 — Рударски работи и длабински дупчења, се води вредноста на рударските работи и на длабинските дупчења што претставуваат основни средства.

На контото 003 — Орудија за работа, се водат сите орудија за работа во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации. Стопанската организација е должна во рамките на ова синтетичко konto да изврши аналитичко расчленување одвоено за:

- 1) машините;
- 2) уредите и инсталациите;
- 3) алатите;
- 4) транспортните средства;
- 5) погонскиот инвентар;
- 6) деловниот инвентар.

На контото 004 — Шуми и долгогодишни насади, се водат сите видови шуми и долгогодишни насади, како што се шумите — според видовите, овоштарници, лозја, хмеларници и слично.

На контото 005 — Основно стадо, се води вредноста на основното стадо што служи за вршење на стопанската дејност, освен добитокот во гоеење.

Во рамките на ова konto општите земјоделски задруги ќе обезбедат посебна аналитичка евиденција за основното стадо во кооперација.

На контото 006 — Патенти, лиценци и други права, се води вредноста на патентите и лиценците и другите имотни права, како што се: инвестициони работи и адаптации на туѓи основни средства и слично.

На контото 007 — Основачки вложувања, се води вредноста на основачките вложувања во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.

На контото 008 — Основни средства во изградба или изработка, се води вредноста на основните средства чија изградба или изработка е започната но не е довршена. Стопанската организација е должна во рамките на ова konto да обезбеди аналитичка евиденција:

- 1) за залихите на инвестициониот материјал и опрема;
- 2) за инвестициите во изградба односно во изработка;
- 3) за непотребниот и застарениот инвестиционен материјал;
- 4) за запрените инвестициони работи.

На контото 009 — Основни средства во употреба, се водат предметите од основните средства што ги издвојува стопанската организација во смисла на одредбите од Одлуката за начинот на плаќањето на амортизацијата и на интересот на основните средства на стопанските организации по извршените работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59 и 16/61), другите средства што стопанската организација воопшто не ги користи во текот на годината, како и предметите од основните средства што се ставени во употреба заради продажба, расходување и слично. За овие предмети стопанската организација е должна да обезбеди одвоена аналитичка евиденција, по правило, за градежните објекти од стопански карактер, за орудијата за работа и слично, според контата од групата на контата 00 — Основни средства.

Член 19

На контата од групата 01 — Исправка на вредноста на основните средства, се води пресметаната исправка на вредноста на основните средства и уплатената амортизација.

На контото 010 — Исправка на вредноста на основните средства, се води пресметаната исправка на вредноста на основните средства (книговодствено отпишување). Задолжителното аналитичко расчленување на ова konto се врши на:

- 1) исправка на вредноста на градежните објекти од стопански карактер;
- 2) исправка на вредноста на рударските работи и длабинските дупчења;
- 3) исправка на вредноста на орудијата за работа;
- 4) исправка на вредноста на долгогодишните насади;
- 5) исправка на вредноста на основното стадо;
- 6) исправка на вредноста на патентите, лиценците и другите права;
- 7) исправка на вредноста на основачките вложувања;
- 8) исправка на вредноста на основните средства во употреба.

На контото 011 — Пресметана и уплатена амортизација, се книжи:

- 1) уплатената амортизација во текот на годината;

2) пресметаната амортизација по истекот на годината односно во рокот што ќе го определи сојузниот секретар за финансии;

3) книговодствените отпишувања на основните средства.

Книговодствените отпишувања на основните средства се вршат со книжење на товар на контото 011 — Пресметана и уплатена амортизација, а во корист на контото 010 — Исправка на вредноста на основните средства.

Член 20

На контото 020 — Заеднички основни средства, се искажува вредноста на основните средства набавени од заедничките парични средства на стопанските организации во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.

На ова konto стопанската организација ја води вредноста на основните средства сразмерно со височината на вложените средства.

Ова konto задолжително се расчленува на потребен број аналитички conta, според видот на основните средства (земјишта, градежни објекти, итн.).

Обврските спрема општествената заедница и обврската на плаќање амортизација за предметите во кои е извршено заедничко вложување ги извршува секоја стопанска организација за делот што го вложила, а според прописите што важат за односната стопанска организација.

Член 21

На контата од групата 04 — Средства на заедничката потрошувачка, се водат средствата на стопанската организација што се користат во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.

На контото 040 — Земјишта што служат за заедничка потрошувачка, се води вредноста на земјиштата што им служат на потребите на заедничката потрошувачка.

На контото 041 — Градежни објекти на заедничката потрошувачка, стопанската организација е должна да обезбеди посебна аналитичка евиденција за:

- 1) зградите и уредите на детските градинки и сл.;
- 2) објектите на работничко-службеничките ресторани и мензи;
- 3) културните и фискултурните објекти и уреди;
- 4) одморалиштата и закрепувалиштата;
- 5) другите објекти на општествениот стандард.

На контото 042 — Погонски и деловен инвентар на заедничката потрошувачка, се води вредноста на погонскиот и деловниот инвентар за кој стопанската организација обезбедува посебна аналитичка евиденција со цел за одвоено прикажување на:

- 1) машините, уредите и инсталациите
- 2) транспортните средства;
- 3) орудијата и алатот;
- 4) мебелот;
- 5) другиот погонски и деловен инвентар.

На контото 043 — Долгогодишни насади на заедничката потрошувачка, се води вредноста на овоштарниците, лозјата, бавчите и слично, издвојувајќи ја вредноста на земјиштата, што се води на синтетичкото konto 040 — Земјишта што служат за заедничка потрошувачка.

На контото 044 — Основно стадо на заедничката потрошувачка, се води основното стадо што ѝ служи на заедничката потрошувачка.

На контото 045 — Основачки вложувања и други права на заедничката потрошувачка, се водат основачките вложувања во смисла на соодветните одредби од Законот за средствата на стопанските организации, како и другите имотни права од основот на заедничката потрошувачка.

На контото 046 — Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка, се води вредноста на објектите или на средствата во изградба и изработка. Задолжителната аналитичка евиденција во рамките на ова konto мора да ги опфати:

1) објектите на заедничката потрошувачка во изградба;

2) предметите на заедничката потрошувачка во изработка;

3) залихите на инвестициони материјали и опрема;

4) непотребен и застарен инвестиционен материјал, резервни делови и опрема;

5) запрениите инвестициони работи.

На контото 048 — Средства на заедничката потрошувачка вон употреба, се водат објектите и предметите на заедничката потрошувачка што се ставени вон употреба, заради продажба, расходување и слично, како и предметите на тие средства што воопшто не се користат во текот на годината. Задолжителната аналитичка евиденција треба да ја обезбеди состојбата и движењето:

1) за градежните објекти на заедничката потрошувачка вон употреба;

2) за погонскиот и деловниот инвентар на заедничката потрошувачка вон употреба;

3) за другите предмети и права на заедничката потрошувачка вон употреба;

4) за предметите од средствата на заедничката потрошувачка што се ставени вон употреба, заради продажба, расходување и слично.

На контото 049 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка, се искажуваат извршените исправки на вредноста на средствата што се содржани на синтетичките конта 041 до 045. Задолжителната аналитичка евиденција треба да обезбеди преглед на извршените исправки на вредноста за:

1) градежните објекти на заедничката потрошувачка;

2) погонскиот и деловниот инвентар;

3) долгогодишните насади;

4) основното стадо;

5) основачките вложувања и другите права;

6) средствата на заедничката потрошувачка вон употреба.

Според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации надоместокот на потрошените предмети од средствата на заедничката потрошувачка (амортизацијата) не се врши на товар на вкупниот приход, туку обврзата и одржувањето на предметите на средствата на заедничката потрошувачка се врши на товар на паричните средства на заедничката потрошувачка. Согласно со одредбите од наведениот закон книжењето на исправката на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка и обновата односно одржувањето се врши на следниот начин:

1) за отпишаната вредност (книговодствено отпишување) на предмети на заедничката потрошувачка се задолжува контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, а се одобрува контото 049 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка;

2) за потрошокот на паричните средства на заедничката потрошувачка, со цел за набавка на предмети и за одржување на средствата на заедничката потрошувачка, се задолжува соодветното konto во рамките на групата на контата 04 — Средства на заедничката потрошувачка, а се одобрува контото 943 — Добавувачи за средства на заедничката потрошувачка;

3) при исплатите на фактурите на добавувачите, се задолжува контото 943 — Добавувачи за средства на заедничката потрошувачка, а се одобрува контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка.

Стопанската организација е должна да формира посебно книговодство во кое ќе ги води приходите и расходите што произлегуваат од средствата на заедничката потрошувачка. Стопанската организација е должна најмалку еднаш месечно да го пресмета вишокот на приходите односно на расходите со фондот на заедничката потрошувачка.

Привремените односи со книговодството од претходниот став, стопанската организација ги води на контото 167 — Привремени односи со книговодството на средствата на заедничката потрошувачка.

Член 22

На контата од групата 07 — Средства на фондот на станбените згради, се водат сите форми на средствата што го сочинуваат фондот на станбените згради, во согласност со прописите за стопанското работење со станбените згради во општествена сопственост.

На контото 071 — Станбени згради, се водат вредностите на станбените згради, становите и деловните простории утврдени според посебни прописи и според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации што се однесуваат на основните средства. Стопанската организација обезбедува, по правило, аналитичка евиденција за:

— станбените згради,

— становите,

— деловните простории.

На контото 073 — Исправки на вредноста на станбените згради, се искажуваат извршените исправки на вредноста на средствата на фондот на станбените згради. Исправката на вредноста на средствата на фондот на станбените згради се врши во височината на амортизацијата, што се утврдува според посебни прописи.

Стопанската организација врши расчленување на контото од ставот 3 на овој член во согласност со аналитичката евиденција на контото 071 — Станбени згради.

Сите аналитички конта во рамките на контото 073 се признаваат на крајот на годината за соодветниот износ на пресметаната и уплатената амортизација, со задолжување на контото 078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради.

На контото 074 — Парични средства на фондот на станбените згради, се водат паричните средства на фондот на станбените згради што се наоѓаат на посебна сметка.

Контото 074 се задолжува при уплатата од жиросметката (контото 100) на посебна сметка, при распределбата на вкупниот приход на станбените претпријатија (амортизација) или при пренесувањето на уплатените посебни средства што ги сочинуваат паричните средства на станбените згради.

Стопанската организација обезбедува аналитичка евиденција според видовите парични средства на фондот на станбените згради (амортизација, парични средства на основачите и др.).

На контото 077 — Станбените згради во изградба, се водат вредностите вложени во новите станбени згради, станови или деловни простории. Ова konto се расчленува, по правило, на аналитички конта по одделни објекти. Кога работите на изградба се завршени, за вредноста на станбената зграда, станот односно деловната просторија се признава ова konto со задолжување на соодветното аналитичко konto во рамките на контото 071 — Станбени згради.

На контото 078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради, се води евиденцијата за пресметаната и уплатената амортизација. При уплатата на пресметаната амортизација од жиросметката (контото 100) на посебна сметка на средствата на амортизацијата на станбените згради и деловните простории (посебно аналитичко konto во рамките на контото 074), се признава ова konto, со задолжување на контото 230 — Амортизација.

Контото 078 се задолжува на крајот на годината за износот на пресметаната амортизација со признавање за соодветните износи на аналитичките конта во рамките на контото 073 — Исправки на вредноста на станбените згради.

На контото 079 — Ликвидација на станбените згради, се води пресметката на ликвидацијата на станбените згради и деловните простории.

Контото 079 — се задолжува за неотпишаниот дел на вредноста на станбената зграда односно деловната просторија со признавање на соодветното аналитичко konto во рамките на контото 071 — Станбени згради, за износот на набавната вредност и соодветното аналитичко konto во рамките на контото 073 — Исправки на вредноста на станбените згради, за износот на исправката на вредноста. Ова konto се задолжува и за сите трошоци настанати во врска со ликвидацијата на средствата на фондот на станбените згради, а се признава за вредноста на материјалот добиена при ликвидацијата на овие средства и за износот на договорената продажна цена.

Со салдото на контото 079 се постапува според важечките прописи.

Член 23

На контата од групата 10 — Средства кај банката, се искажува прометот и состојбата по жиро-сметката и по другите сметки на издвоените средства кај банката.

Контото 100 — Жиро-сметка, го опфаќа готовинското и безготовинското (вирманското) работење на стопанската организација по основот на уплати, исплати и дознаки. Стопанската организација врши, според своите потреби, слободно аналитичко расчленување на ова konto, а по правило, води посебно аналитичко konto за книжење на издадените налози до приемот на извештајот за извршеното книжење кај банката (преодна сметка), како и посебно konto за средствата на деловниот фонд што се користат за инвестициони цели.

Ако стопанската организација користи кредити кај банката за трајни или повремени средства, го задолжува контото 100, со едновременно одобрување на соодветното аналитичко konto во рамките на контото од групата 91 — Кредити за основни и обртни средства и средства на заедничката потрошувачка.

Контото 101 — Средства на доходот издвоени во текот на годината, се задолжува за издвоениот износ на доходот според периодичната пресметка, со одобрување на синтетичкото konto 100 — Жиро-сметка.

На контото 102 — Издвоени ограничени средства на фондовите, се водат средствата на фондовите што се издвоени и чија потрошувачка се ограничува во смисла на важечките прописи.

Контото 103 — Средства на уплатената амортизација, задолжително се расчленува на аналитички conta, и тоа: за делот на амортизацијата што не му припаѓа на деловниот фонд и за делот на амортизацијата што му припаѓа на деловниот фонд.

Контото 103 се задолжува за уплатените средства на амортизацијата во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации. Истовремено се книжи на товар на контото 230 — Амортизација, а во корист на:

1) контото 011 — Пресметана и уплатена амортизација, и тоа:

а) за целиот износ на пресметаната амортизација;

б) за средствата на амортизација добиени по основот на осигурување на предмети од основните средства односно при продажбата на предмети од основните средства, и тоа само до височината на неамортизираниот дел на вредноста на предметите од основните средства;

в) за средствата пренесени од резервниот фонд на име разлика на неамортизираниот дел на продаденото односно расходуваното основно средство;

г) за делот на закупнината што го надминува износот од кој се подмируваат обврските што произлегуваат за тоа основно средство (за амортизација, за интерес на деловниот фонд, за осигурување и слично);

д) за неамортизираната разлика на продаденото односно расходуваното основно средство, која се покрива од вкупниот приход на стопанската орга-

низација, ако средствата на резервниот фонд не се доволни за тоа;

2) на контото 900 — Деловен фонд, за позитивната разлика настаната помеѓу неамортизираниот дел од вредноста на предметите, од една страна, и постигнатата продажна цена на основното средство, на деловите на расходуваното средство, како и на износот добиен по основот на осигурување, од друга страна.

Контото 104 — Средства на резервниот фонд, задолжително се расчленува на потребен број аналитички conta за задолжителни и незадолжителни придонеси за резервниот фонд на стопанската организација. За уплатените средства се задолжува соодветното аналитичко konto во рамките на контото 104, а се одобрува контото 100 — Жиро-сметка. Истовремено се задолжува контото 243 — Придонес за резервниот фонд на стопанската организација, а се одобрува соодветното аналитичко konto во рамките на контата од групата 93 — Резервен фонд и други фондови.

На контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка, се води состојбата и движењето на средствата на заедничката потрошувачка што се наоѓаат кај банката.

На контото 106 — Средства по основот на заедничко вложување, се води состојбата и движењето на издвоените вложени заеднички парични средства на стопанските организации кои од тие средства заеднички набавуваат основни средства, обртни средства и средства на заедничката потрошувачка.

На контото 107 — Орочени средства на фондовите, се водат средствата на фондовите орочени кај банката. Ова konto задолжително се расчленува на аналитички conta, според видовите односно изворите на орочените средства.

Контото 108 — Други издвоени средства, задолжително се расчленува на аналитички conta, според видовите на издвоените средства на пример:

- 1) за депозит на неисплатените лични доходи;
- 2) за средства на амортизација за регенерација на шумите;
- 3) за динарските средства за купување девизи;
- 4) за средствата на другите фондови што се формираат во смисла на важечките сојузни прописи.

На контото 109 — Отворени акредитиви во динари, се води движењето и состојбата на повремени и постојаните акредитиви што им ги отвора стопанската организација на своите деловни единици кога немаат посебна жиро-сметка кај банката.

Член 24

На контата од групата 11 — Благајна, чекови, валути и девизи, се води готовинскиот промет на стопанската организација преку благајната, примените чекови за наплата, валутите и девизите (странски средства за плаќање) и вредносниците со кои располага стопанската организација.

Контото 110 — Благајна, се расчленува по потреба на аналитички conta за одделни благајни што се водат во стопанската организација, на пример: главна благајна, порто благајна, благаја на транспортот и слично.

За приемот и издавањето на готови пари се води задолжително благајнички дневник (благајнички извештај) кој се заклучува секој работен ден во кој имало промет. Книжења во благајничкиот дневник можат да се вршат дури откако претходно ќе се утврди правилноста на извршениот заклучок од претходниот работен ден и исправноста на благајничките документи, што мора да биде потврдено со потписите на одговорните лица.

На контата 111 — Чекови, 112 — Валуте, и 113 — Девизи, се води прометот и состојбата на странски средства за плаќање според единствениот курс.

На контото 119 — Отворени акредитиви во странска валута, се искажуваат „nostro akreditivi“ што стопанската организација ги отворила во странска валута.

Контата 111, 112, 113 и 119 задолжително се расчленуваат на аналитички конта, по видовите на странски средства за плаќање.

Член 25

На контата од групата 12 — Купувачи, се книжат промените во врска со работењето со купувачите на стоки и услуги, основни средства и средства за заедничката потрошувачка.

Индивидуалната аналитичка евиденција на купувачите е слободна. Стопанската организација ќе ја формира оваа евиденција на начинот кој најмногу ѝ одговара, според конкретните услови на работата и фактичните потреби. Усогласувањето на аналитичката евиденција со синтетичката евиденција, по правило, се врши на крајот на секој месец.

Конто 124 — Сомнителни и спорни побарувања од купувачите, треба да ги опфати оние побарувања што според оценката на стопанската организација, во поглед на наплатата се неизвесни, за што треба да постои писмена образложена одлука на органот на управувањето, како и оние побарувања од купувачите што веќе се наоѓаат во спор, односно за кои побарувања веќе е поведена постапка кај надлежните органи за наплата (на пример: кај стопански суд).

Конто 129 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од купувачите, се одобрува за износот на исправките на вредноста на побарувањата од купувачите со задолжување на конто 731 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања. Исправката на вредноста на оние побарувања се врши врз основа на одлука на органот на управувањето.

Индивидуалната аналитичка евиденција на исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања може да се води на истата картичка (контовник) на која се води и индивидуалната евиденција на сомнителното и спорното побарување, со тоа што на оваа заедничка картичка (контовник) се отвора одделна колона за евидентирање на исправката.

Член 26

На контата од групата 13 — Други побарувања, се искажуваат сите други форми на побарувања.

Аконтациите по службена работа што не се оправдани во рок од еден месец по извршеното патување односно по извршената набавка, или по истекот на рокот за извршување на набавката, се прекнижуваат на аналитичко конто во рамките на конто 136 — Побарувања од граѓани и граѓански правни лица, а стопанската организација презема нужни мерки за наплата на овие аконтации.

Конто 135 — Побарувања по основот на заедничко вложување, се задолжува за вложените парични средства за заедничка набавка на материјал, а се одобрува за вредноста на набавени односно примениот материјал, како и за примените непотрошени парични средства.

Конто 136 — Побарувања од граѓани и граѓански правни лица, задолжително се расчленува на аналитички конта:

- 1) побарувања од лица во работен однос;
- 2) побарувања остварени по основот на дополнителна работа;
- 3) други побарувања од други граѓани и граѓански правни лица.

За контата 138 — Сомнителни и спорни други побарувања, и 139 — Исправка на вредноста на другите побарувања, важат соодветните одредби од членот 25 на овој правилник.

Член 27

На контата од групата 14 — Исплатени лични доходи, се искажуваат пресметаните и исплатени лични примања по привремените списоци на аконтациите и по конечните исплатни листи.

Конто 140 — Аконтација на личните доходи од работен однос, се задолжува:

1) за нето износот на исплатените аконтации на личните доходи во текот на месецот односно на пресметковниот период;

2) за износот на исплатениот остаток од личните доходи по конечните исплатни листи;

3) за запирањата на поединците по судски и административни забрани.

На крајот на месецот, по конечните исплатни листи, ова конто се одобрува за пресметаниот нето износ на личните доходи на работниците.

На конто 141 — Исплатени лични примања остварени со дополнителна работа, се книжат пресметаните и исплатените нето-износи на личните примања што немаат карактер на личен доход утврден според основите и мерилата за распределба на личните доходи, а што ќе ги оствари работникот со дополнителна работа во организацијата со која е во работен однос или во друга организација.

На конто 142 — Исплатени лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи, се книжат пресметаните и исплатените нето-износи на личните примања остварени во смисла на чл. 133 до 135 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65).

На конто 144 — Исплатени неиндивидуализирани лични примања, се книжат пресметаните и исплатените нето-износи на неиндивидуализираните примања на работниците на стопанската организација, што им се дадени од остварените средства наменети за лични доходи на работниците, на пример: за плаќање на придонесот за социјално осигурување за работниците што отсутуваат од работата без надоместок, како и за сите други давања од сличен карактер.

Конто 146 — Исплатени лични доходи од изминатата година, се одобрува за пресметаните а не-исплатени нето лични доходи пренесени како обврска на стопанската организација од изминатата година, а се задолжува за исплатата извршена во текуштата година.

На конто 147 — Исплатени други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето, се искажуваат пресметаните и исплатените нето-износи на личните примања што преставуваат надоместок на фактичните трошоци и другите лични издатоци што се книжат на товар на соодветните конта во рамките на контата од групата 43 — Лични издатоци во готово што ги товарат трошоците на работењето.

На конто 148 — Исплатени лични примања што паѓаат на товар на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка, се книжат пресметаните и исплатени нето-износи на личните примања што паѓаат на товар на основачките вложувања односно основните средства во изградба или изработка (лични доходи во врска со подигањето на кадри до почетокот на работата на претпријатието односно на погонот, и слично), или на товар на средствата на заедничката потрошувачка (лични доходи на работниците на стручно образование, стипендии, дневници за службени патувања и слично).

Член 28

На контата од групата 15 — Лични доходи на работниците, се искажуваат книжењата на бруто-износите на личните доходи на работниците што се опфатени и содржани во конечните исплатни листи и другите лични примања што се покриваат од делот на доходот издвоен за лични доходи.

Контата од групата 15 — Лични доходи на работниците, по правило се затвораат на крајот на годината со контата од групата 25 — Остварени средства за лични доходи.

Стопанската организација е должна во рамките на контата од групата 15 да води посебна аналитичка евиденција (картичка — контовник) за сите исплати на личните доходи и други лични примања за секој одделен работник кој е со неа во работен однос. Индивидуалната аналитичка евиденција мора задолжително да ги содржи сите фор-

ми на бруто лични доходи и други лични примања, со податоци за часовите поминати на работа, за нето-износите и други елементи што, по правило, се наоѓаат во уредно составените исплатни листи. Личните запирања на одделни работници по судски и административни забрани и слично, не се искажуваат во овие картички (контонички), а не се искажуваат ниту нето-износите по одбивање на овие забрани.

Врз основа на конечните исплатни листи се задолжуваат контата 150, 151 и 152, според бруто-принципот, при истовремено одобрување, и тоа:

1) на контото 140 — Аконтации на личните доходи од работен однос, контото 141 — Исплатени лични примања остварени со дополнителна работа, односно контото 142 — Исплатени лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи, за нето-износот на личните доходи или примања;

2) на контото 236 — Придонеси од личниот доход од работен однос, за пресметаниот придонес, односно контото 276 — Запрени придонеси и даноци на граѓани, за пресметаните придонеси и даноци во смисла на посебни сојузни прописи;

3) на контото 237 — Придонеси за социјално осигурување, за пресметаните придонеси во смисла на посебни сојузни прописи.

Контото 154 — Неиндивидуализирани лични примања, се задолжува за примањата со кои се одобрува контото 144, според посебни сојузни прописи.

На контото 156 — Лични доходи од изминатата година, се врши пренесување на непокриените лични доходи според завршната сметка за изминатата година.

На контото 158 — Лични доходи во пренесени залихи, се книжат личните доходи од изминатата година содржани во пренесените залихи на медо-вршеното производство, полупроизводите и готовите производи, како и во фактурираната а нена-платена реализација (нереализирани лични доходи). Износот искажан на ова konto треба да му е равен на износот искажан на контото 268 — Пресметани лични доходи во залихи од изминатата година.

Член 29

На контата од групата 16 — Односи со потебните погонски, деловни и други единици, се искажуваат сите деловни односи на стопанската организација со нејзините единици што имаат одвоено книговодство.

За погонските односно деловните единици за кои не се води посебно книговодство, стопанската организација може во своето книговодство да обезбеди аналитичка евиденција за секоја погонска односно деловна единица, за врз основа на таа евиденција да се има увид во работењето на одделни погонски односно деловни единици.

Член 30

На контата од групата 17 — Разни средства, се искажуваат другите средства, и тоа:

1) на контото 170 — Откупени авторски права, и на контото 171 — Сценарии и синопсиси, откупени авторски права, сценаријата и синопсисите според набавната вредност;

2) на контото 172 — Удели на задругите кај сојузите, уплатените удели на задругите кај задружните сојузи;

3) на контото 173 — Хартии од вредност, сите видови хартии од вредност;

4) на контата 174 — Деловни меници, 175 — Обврзници, и 176 — Благајнички записи, се води состојбата и прометот на паричните документи за побарувањата настанати во смисла на одредбите од главата VI на Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65 и 4/66).

Член 31

На контото 180 — Кредитни односи во земјоделското производство со индивидуалните производители, се искажува кредитниот однос на земјодел-

ските задруги и други земјоделски организации со индивидуалните производители. За секој индивидуален производител стопанската организација е должна да обезбеди посебна аналитичка евиденција (картичка — контонички).

На контата 181 — Кредитни односи со други стопански организации, 182 — Кредитни односи со општествени и други правни лица, 185 — Потрошувачки кредити, и 186 — Други кредитни односи, се искажуваат кредитните односи настанати во смисла на чл. 111 и 164 од Законот за банките и кредитните работи.

Стопанската организација е должна во рамките на контата 181, 182, 185 и 186 да обезбеди посебна евиденција (картичка — контонички) за секој одделен должник според соодветните кредитни односи.

Контото 181 — Кредитни односи со други стопански организации, задолжително се расчленува на аналитички conta за кредитите дадени на стопанските организации во стоки, а посебно за кредитите дадени во пари.

На контото 183 — Кредити дадени на кредитниот фонд на банките, се води состојбата и прометот на средствата што, стопанските организации ги вложиле во поранешните општествени инвестициони фондови и кои според посебни сојузни прописи со средствата од тие фондови се пренесени во кредитниот фонд на банката.

На контото 184 — Аванси дадени за средства во изградба или изработка, се води состојбата и прометот по авансите дадени на добавувачите на предмети и права и на изведувачите на инвестициони работи — за основни средства и средства на заедничката потрошувачка.

Стопанската организација е должна да обезбеди аналитичка евиденција посебно за добавувачите и изведувачите на работите во земјата, а посебно за оние во странство, а во рамките на тие аналитички conta — и посебна евиденција (картичка — контонички) за секој одделен добавувач односно изведувач на инвестициони работи.

На контото 185 — Потрошувачки кредити, трговските претпријатија на мало, трговските дуќани, продавниците на индустриските претпријатија, занаетчиските претпријатија, занаетчиските производителски и набавно-продажни задруги, новинско-издавачките и издавачките претпријатија, ја водат состојбата и прометот на своите купувачи — потрошувачи што користеле потрошувачки кредит одобрен според одредбите на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците и службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/55, 18/57 и 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64).

За контата 187 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи, и 189 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните испарувања од кредитните односи, важат соодветните одредби од членот 25 на овој правилник.

Член 32

На контата од групата 19 — Активни временски разграничувања, се книжат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци, па поради тоа се предмет на разграничување со односните пресметковни периоди на кои се однесуваат.

Контото 192 — Трошоци за обнесување, одржување, истражување и производствено откривање на минералните сировини, задолжително се расчленува заради искажување на:

1) трошоците за обновување, одржување и истражување на резервите на рудното и друго минерално богатство;

2) фактичните трошоци за производствено откривање на минералните сировини.

На контото 197 — Трошоци за одржување и обнова на шумите и други издатоци за техничко и друго унапредување на шумското производство, се книжат трошоците за одржување и обнова на шумите и другите издатоци направени според прописите за амортизацијата за регенерација на шу-

мите. Ако дел од средствата на амортизацијата за регенерација на шумите, во смисла на тие прописи, ќе употреби за инвестициони цели (за вложување во предметите и правата што ги сочинуваат основните средства), за вредноста на вложените средства во тие инвестиции се зголемува деловниот фонд, и тоа со задолжување на соодветното konto од групата 00 — Основни средства, со одобрување на контото 900 — Деловен фонд.

На синтетичкото konto 198 — Трошоци на работењето, лични доходи и други трошоци содржани во ненаплатената реализација, стопанската организација го пренесува: соодветниот износ на трошоците на работењето, со личните доходи што го содржи фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација на производите и услугите; набавната цена на трговските стоки во фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација на трговските стоки; набавната цена на материјалот и отпадоците во фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација на материјалот и отпадоците; даноците на промет, што ги содржи фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација. Ова konto за задолжително се расчленува на аналитички conta, заради искажување на:

1) трошоците на работењето и личните доходи во фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација;

2) набавната цена на трговските стоки во фактурираните а до крајот на годината ненаплатената реализација;

3) набавната цена на материјалот и отпадоците во фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација;

4) даноците на промет (сојузен, републички и општински) содржани во фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација.

Книжењата на товар на контото 198 — Трошоци на работењето, лични доходи и други трошоци содржани во ненаплатената реализација (на посебните аналитички conta), се вршат исклучиво на 31 декември, откако се изврши распоредот на наплатената реализација преку контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период.

Задолжувањето на контото 198 се врши во корист на соодветните conta од групите 70, 71 и 72, како и на контото 740.

При отворањето на книгите во наредната година, салдата искажани на аналитичките conta од синтетичкото konto 198 се пренесуваат на соодветните conta од групите 70, 71 и 72, како и на синтетичкото konto 740. Со тоа во наредната година во рамките на контата од класата 7 повторно ќе се прокнижат податоците за трошоците на работењето, со личните доходи и со другите трошоци, што се однесуваат на фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација.

Трговските стопански организации при отворањето на книгите во наредната година ќе ги извршат должовните салда на соодветните аналитички conta во рамките на контото 198, на товар на следните conta, и тоа:

1) контото 490 — Распоред на трошоците на работењето и укалкулирани лични доходи, за износот на трошоците на работењето и личните доходи содржани во ненаплатената реализација;

2) соодветните аналитички conta во рамките на синтетичкото konto 740 — Даноци на промет, за износот на даноците на промет содржани во ненаплатената реализација;

3) соодветните conta од групата 71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки, и од групата 72 — Набавна вредност на реализираните материјали и отпадоци, за износот на набавната вредност на трговските стоки односно материјалите и отпадоците во фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација.

Трговските стопански организации што ги водат залихите на стоките според продажната цена,

ќе ги задолжат во таа прилика соодветните conta од групата 71 уште и за разликата помеѓу салдото што се појавува на контата од групата 76 — Реализација на трговските стоки и од групата 71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки во корист на соодветните conta од групата 69 — Разлика во цената на трговските стоки.

Контото 199 — Други временски и калкулативни разграничувања, стопанската организација го расчленува според потребата, со тоа што е должна во рамките на ова синтетичко konto да води посебно аналитичко konto за искажување на платените надоместоци на личните доходи што се разграничуваат. На ова аналитичко konto на крајот на годината не може да остане никакво салдо.

Член 33

На контата од групата 21 — Штедни влогови, се искажуваат износите на штедните влогови на задругарите.

За секој индивидуален вложувач задругата е должна да води аналитичка евиденција.

Член 34

На контата од групата 22 — Добавувачи, се книжат сите промени во врска со работењето со добавувачите на стоки и услуги.

Стопанската организација е должна да води аналитичка евиденција по одделни добавувачи.

Член 35

На контата од групата 23 — Обврски од вкупниот приход, личните доходи и од средствата за лични доходи, се искажува состојбата и прометот за определени обврски кои според важечките сојузни прописи се подмируваат, и тоа:

1) од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот (пресметана амортизација на основните средства, анuitети по кредитите за трајни средства, пресметани интереси на деловниот фонд и на кредитите кај банката, даноци на промет, придонеси и членарини);

2) од личните доходи на работниците (придонеси од личниот доход од работен однос, придонеси за социјално осигурување и сл.);

3) од средствата што се издвојуваат за лични доходи (средства за станбена изградба, придонеси за обнова и изградба на Скопје и сл.);

4) од други извори (средства на амортизацијата добиени по основот на осигурувањето односно уплатени при расходување и продажба на предмети што сочинуваат основни средства во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации и сл.).

За контото 230 — Амортизација, стопанската организација е должна да обезбеди посебна аналитичка евиденција за средствата на уплатената амортизација, и тоа: за делот што му припаѓа на деловниот фонд и за делот што не му припаѓа на деловниот фонд.

Книжењето на пресметаната и уплатената амортизација на основните средства се врши на следниот начин:

1) за износот на укалкулираната амортизација се задолжува контото 440 — Укалкулирана амортизација, а се одобрува соодветното аналитичко konto на контото 230 — Амортизација;

2) за уплатениот износ на укалкулираната амортизација се задолжува контото 103 — Средства на уплатената амортизација, а се одобрува контото 100 — Жиро-сметка;

3) истовремено за уплатениот износ на укалкулираната амортизација се задолжува соодветното аналитичко konto на контото 230 — Амортизација, а се одобрува контото 011 — Пресметана и уплатена амортизација.

На контото 231 — Интереси на деловниот фонд се води обврската и уплатата на пресметаниот интерес на деловниот фонд за кој се вршат следните книжења:

1) за износот на укалкулираниот интерес на деловниот фонд се задолжува контото 450 — Укал-

кулирани интереси на деловниот фонд, а се одобрува контото 231 — Интереси на деловниот фонд;
2) за уплатениот износ на интересот се задолжува контото 231 — Интереси на деловниот фонд, а се одобрува контото 100 — Жиро-сметка.

Контото 232 — Интереси на кредитите, задолжително се расчленува на аналитички конта по видовите на кредити за трајни и повремени потреби од контата на групата 91 — Кредити за основни и обртни средства и средства на заедничката потрошувачка.

Контото 233 — Членарини и придонеси, се одобрува за износот на пресметаните членарини и придонеси за коморите, советите на гранките, сојузите и други организации, а се задолжува за износот на уплатените. Аналитичкото расчленување задолжително се врши по видовите на придонесот и членарината.

Контото 234 — Даноци на промет, задолжително се расчленува на аналитички конта по видовите на данокот на промет, како што се: сојузниот данок на промет, републичкиот односно општинскиот данок на промет итн.

На контото 236 — Придонеси од личниот доход од работен однос, се водат пресметаните и уплатените придонеси што се издвојуваат од личниот доход според посебни прописи.

На контото 237 — Придонеси за социјално осигурување, се водат пресметаните и уплатените придонеси за социјално осигурување според посебни прописи.

Контата 235 и 237 се расчленуваат на аналитички конта според видовите на обврските.

На контото 238 — Обврски од средствата за станбена изградба, се водат пресметаните и уплатените средства што се издвојуваат за потребите на станбената изградба според одредбите од Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 56/65). При уплатувањето на тие средства со признавање на контото 100 — Жиро-сметка, се задолжува контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка, за делот што му припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка и контото 238 — Обврски од средствата за станбена изградба, за делот што се уплатува на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство за покривање на разликата во станарината (субвенционирање), при истовремено задолжување на ова конто со разликата што му припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка со признавање на контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка.

На контото 239 — Други обврски од вкупниот приход и од средствата за лични доходи, се води состојбата на другите обврски спрема општествената заедница за кои не е предвидено посебно конто во рамките на групата на контата 23. Ова конто задолжително се расчленува на аналитички конта по видовите на обврските, на пример:

- 1) придонес за обнова и изградба на Скопје (од средствата за лични доходи);
- 2) за надоместоците за употреба или користење на водите;
- 3) за придонесот за користење на градското земјиште;
- 4) за придонесот од прометот на филмови;
- 5) за казнените интереси;
- 6) за водниот придонес и слични обврски.

Член 36

На контата од групата 24 — Обврски од доходот и средствата за фондовите, се искажува состојбата и прометот за споредени обврски од доходот наменет за фондовите (придонес за резервниот фонд на стопанската организација, придонес за заедничките резерви и сл.).

Контото 243 — Придонес за резервниот фонд на стопанската организација, се расчленува на аналитички конта по видовите на обврските, на пример:

- 1) за задолжителен придонес за резервниот фонд;

2) за незадолжително издвојување во резервниот фонд.

На контото 244 — Придонес за заеднички резерви, се водат пресметаните и уплатените износи на придонесот за заеднички резерви на стопанските организации во смисла на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63 и 14/65). Ова конто се расчленува на аналитички конта според видовите на обврските.

На контото 245 — Распределени средства во сопствените фондови, се водат обврските за средствата распределени во фондот на заедничката потрошувачка и во други фондови на стопанската организација формирани во смисла на важечките сојузни прописи.

На контото 246 — Казни за стопански престапи и прекршоци, се водат обврските и уплатите на досудените казни за стопански престапи и прекршоци, кои се книжат на следниот начин:

1) за досудена казна или прекршок се задолжува контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, а се одобрува контото 246 — Казни за стопански престапи и прекршоци;

2) за извршена уплата се задолжува контото 246 — Казни за стопански престапи и прекршоци, а се одобрува контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка.

Контото 249 — Други обврски од доходот и средства за фондовите, задолжително се расчленува на аналитички конта по видовите на обврските за општествените фондови за кои не постои соодветно синтетичко конто во рамките на контата од групата 24, на пример:

- 1) придонес за фондот за модернизација на југословенските железници;
- 2) придонес за фондот за ризици на поморските бродарски претпријатија на прекуморската пловидба;
- 3) придонес за обнова и изградба на Скопје од (средствата за инвестиции) и слични обврски.

Член 37

На контата од групата 25 — Остварени средства за лични доходи, се искажуваат оствареното покритие за лични доходи содржани во реализираните производи и услуги и за други лични доходи, како и средствата за лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи, заедно со придонесите што според посебни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи.

Книжењето на остварените средства за лични доходи се врши со задолжување на контото 839 — Распредела на остварениот доход, со одобрување на:

1) контото 250 — Лични доходи од остварениот доход, за издвоениот дел на доходот наменет за покривање на личните доходи и други лични издатоци;

2) контото 251 — Лични доходи од средствата што не влегуваат во вкупниот приход, за издвоениот дел од тие средства наменети за исплата на личните доходи.

На контото 258 — Минимални лични доходи неподмирени со остварениот доход, се книжи покривањето на личните доходи за разликата помеѓу вкупниот износ на минималните лични доходи, утврдени според Законот за минималниот личен доход на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65), наголемен за придонесите што се плаќаат од средствата за лични доходи и збирот на личните доходи прокнижени според одредбите од овој правилник во корист на контата 250 и 251. За утврдената разлика се задолжува контото 850 — Загуба.

На контото 259 — Остаток од личните доходи содржани во реализираните производи и услуги а неподмирени со остварениот доход, се книжи покритието на личните доходи за разликата помеѓу вкупниот износ на личните доходи содржани во

реализираните производи и услуги, наголемен за придонесите што се плаќаат од средствата кои се издвојуваат за лични доходи и од збирот на личните доходи прокнижени според одредбите од овој правилник во корист на контата 250, 251 и 258. За утврдената разлика се задолжува контото 850 — Загуба.

Истовремено со распределбата на средствата за лични доходи се врши и покривање на исплатените лични доходи со придонеси и надоместоци, како и на другите лични доходи, што според посебни прописи се подмируваат од средствата издвоени за лични доходи. Во врска со таа прилика се задолжува соодветното konto од групата 25 — Остварени средства за лични доходи, во корист на контото 159 — Покривање на личните доходи.

Член 38

На контата од групата 26 — Пресметани лични доходи на работниците, се искажуваат:

1) пресметаните лични доходи и надоместоци на личните доходи на работниците од работен однос што се укалкулираат во вредноста на недовршените производи, полупроизводите, готовите производи и услугите од сопствено производство;

2) пресметаните лични доходи остварени со дополнителна работа во смисла на точката 18 од Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и за плаќање на придонесите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65);

3) пресметаните лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи во смисла на чл. 133 до 135 од Основниот закон за работните односи.

На контото 268 — Пресметани лични доходи во залихите од изминатата година, се искажуваат личните доходи од изминатата година содржани во залихите на недовршеното производство, полупроизводите и готовите производи, како и во фактурираната а ненаплатената реализација (нереализирани лични доходи). Износот искажан на ова konto треба да му е еднаков на износот искажан на контото 158 — Лични доходи во пренесените залихи, на кое ќе се искажат и личните доходи содржани во фактурираната а ненаплатената реализација.

Контото 269 — Реализирани пресметани лични доходи, се задолжува на крајот на секој пресметковен период, во корист на контото 830 — Остварен доход, за пренесувањето на личните доходи што се содржани во наплатената реализација до крајот на пресметковниот период за кој се врши утврдувањето на доходот.

Член 39

На контата од групата 27 — Други обврски, се искажува состојбата и прометот за определени обврски на стопанската организација што не се искажани на контата од групата 23 — Обврски од вкупниот приход, личните доходи и од средствата за лични доходи, и од групата 24 — Обврски од доходот и од средствата за фондовите.

На контото 270 — Ануитети по кредитите за трајни потреби, се водат обврските за стасаните ануитети по тие кредити. Ова konto се расчленува на аналитички conta заради искажување на обврските за ануитетите по изворите од кои се покриваат тие.

Во рамките на ова konto се води задолжителна аналитичка евиденција (картичка — контовник) за секој кредит (заем).

Контото 271 — Заедничко вложување на средствата, се одобрува за примените износи од стопанските организации и книжени на товар на контото 106 — Средства по основот на заедничко вложување, а што служат за заедничко набавување на основни средства, обртни средства и средства на заедничката потрошувачка.

Стопанската организација што ги води овие средства е должна да обезбеди посебна евиденција (картичка — контовник) за секоја одделна стопанска организација што врши вложување во заедничките средства во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.

На контото 275 — Социјални давања (детски додаток и слично), стопанските организации ги искажуваат износите примени од комуналните заедници на име детски додаток, на име надоместоци за првите 30 дена боледување и друго.

Контото 276 — Запрени придонеси и даноци на граѓани, задолжително се расчленува на потребните, аналитички conta според видовите на запирањата, и тоа:

- 1) данок на промет;
- 2) придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности;
- 3) придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги;
- 4) придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
- 5) други придонеси и даноци на граѓани.

Контото 279 — Други разни обврски, задолжително се расчленува на аналитички conta според видовите на обврските за кои не постојат соодветни conta во рамките на контата од групата 27.

Член 40

На контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, се искажуваат пресметаните материјални трошоци, ризици и слично, наспроти платените и икажаните на контата од групата 19 — Активни временски разграничувања.

Контото 292 — Пресметани трошоци за обновување, одржување, истражување и производствено откривање на минерални сировини, задолжително се расчленува заради искажување на:

1) пресметаните трошоци за обновување, одржување и истражување на резервите на рудното и друго минерално богатство;

2) пресметаните просечни трошоци за производствено откривање на минерални сировини.

На контото 297 — Пресметана амортизација за регенерација на шумите, се искажува пресметаната амортизација за регенерација на шумите со задолжување на контото 749 — Други трошоци што го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот. Трошоците и другите издатоци што се подмируваат од средствата на амортизацијата за регенерација на шумите, се искажуваат на контото 197 на начинот определен во членот 32 став 3 од овој правилник.

На контото 298 — Фактурирана а ненаплатена реализација, се искажува фактурираната а до крајот на годината ненаплатената реализација на производи и услуги, трговски стоки, материјали и отпадоци.

Книжењата во корист на ова konto се вршат исклучиво на 31 декември, откако ќе се изврши распоредот на наплатената реализација преку контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период.

Одобрувањето на ова konto се врши со истовремено задолжување на контата од групите 75, 76 и 77, со што контата од класата 7 се затвораат.

Ова konto задолжително се расчленува на аналитички conta, заради искажување на:

- 1) фактурираната а ненаплатената реализација на производите и услугите;
- 2) фактурираната а ненаплатената реализација на трговските стоки;
- 3) фактурираната а ненаплатената реализација на материјалите и отпадоците.

При отворањето на книгите во наредната година побарителните салда на аналитичките conta од синтетичкото konto 298 се пренесуваат на соодветните синтетички conta од групите 75, 76 и 77, со што се искажува фактурираната а ненаплатена реализација од претходната година.

Класа 3: Залихи на материјал и на ситен инвентар

Член 41

На контата од групата 30 — Материјал на пат и набавка на материјал, се искажува задолжително материјалот на пат, а незадолжително и набавката на материјал.

На контата 301 до 303 се книжат елементите што ја даваат структурата на цената на чинењето на набавениот материјал (фактурната вредност, трошоците на набавката и допремата, данокот на промет, царините и другите увозни давачки).

Ако залихите на материјал се водат според постојаните (планските) цени, разликата помеѓу фактичните и постојаните (планските) цени се пренесува во корист или на товар на соодветното konto во рамките на контата од групата 39 — Отстапувања од постојаните цени на материјалот и ситниот инвентар.

Пресметаните сопствени услуги што ги врши стопанската организација при набавката и допремата на материјал, поправката и одржувањето на инвентарот и слично, се книжат на товар на соодветните контата во класата 3, со одобрување на контото 758 — Реализација на сопствените услуги.

Член 42

На контата од групата 31 — Залихи на материјал, се искажуваат залихите на сировини, помошен материјал, набавени полупроизводи и делови и друго.

Залихите на материјал можат да се водат според набавната или според постојаната (планската) цена.

Во рамките на оваа група контата се води и материјалот набавен од заедничко вложување обртни средства.

На контото 315 — Непотребен и застарен материјал, се води материјалот што стопанската организација како непотребен односно застарен ќе го издвои според постапката предвидена со прописите за спроведувањето на пописот (инвентурата).

Член 43

На контата од групата 35 — Материјал во обработка, доработка и манипулација, се искажува материјалот што им се испраќа на доработка, обработка и манипулација на други стопански организации.

При враќањето на материјалот по извршената доработка, обработка и манипулација, се одобрува ова konto, а се задолжува соодветното konto во рамките на контата од групата 31 непосредно односно по пат на konto во рамките на контата од групата 30.

Во рамките на оваа група на контата се води и материјалот набавен од заеднички вложувања обртни средства, ако такв материјал се наоѓа во манипулација кај други стопански организации.

Член 44

На контата од групата 36 — Ситен инвентар и амбалажа, се води ситниот инвентар, авто-гумите и онаа амбалажа што не се смета како основно средство.

Книжењето на потрошокот на ситниот инвентар се врши на еден од следните начини:

1) при ставањето во употреба на ситниот инвентар се отпишуваат веднаш 50% од набавната цена на товар на контото 403 — Ситен инвентар, амбалажа и авто-гуми, а преостанатите 50% се отпишуваат при расходувањето на ситниот инвентар. Ситниот инвентар во употреба се води според вредноста што изнесува 50% од набавната цена;

2) стопанската организација може да го утврди процентот на месечното калкулативно отпишување на ситниот инвентар со кое врши задолжување на контото 403 — Ситен инвентар, амбалажа и авто-гуми, во корист на контото 369 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар, амбалажата и авто-гумите.

Отпишувањето на амбалажа и авто-гуми може да се врши според истиот принцип.

На товар на контото 369 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар, амбалажата и авто-гумите, се книжи расходувањето на деловите на ситниот инвентар, амбалажата и авто-гумите што станале неупотребливи, и тоа според набавните

цени, а во корист на соодветното konto на ситниот инвентар, амбалажата и авто-гумите.

Поправките на ситниот инвентар, амбалажата и авто-гумите што се отпишуваат на начинот изложен во ставот 2 под 2 на овој член, се книжат исто така на товар на ова konto.

На контото 366 — Непотребен ситен инвентар и амбалажа, се води инвентарот и амбалажата што стопанската организација како непотребни ќе ги издвои според членот 42 од овој правилник.

Член 45

На контата од групата 39 — Отстапувања од постојаните цени на материјал и на ситниот инвентар, се искажуваат отстапувањата од постојаните (планските) цени на материјалот евидентиран на контата во рамките на контата од групите 31 до 36.

Контото 390 — Отстапувања од постојаните цени на материјалот и на ситниот инвентар може да има на крајот на пресметковниот период долговно или побарателно салдо.

Стопанската организација го пренесува на крајот на пресметковниот период делот на отстапувањето што му одговара на потрошениот износ на материјалот и на ситниот инвентар во тој период, во корист или на товар на контото 409 — укалкулирани отстапувања од постојаните цени на материјалот и на ситниот инвентар.

Класа 4: Трошоци на работењето и укалкулирани лични доходи

Член 46

На контата од класата 4 се книжат трошоците на работењето, согласно со прописите донесени врз основа на одредбите од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 4/64, 14/65 и 35/65), како и укалкулираните лични доходи според прописите донесени врз основа на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.

На контата од групата 40 — Материјал, се книжи вредноста на потрошениот материјал (сировини, полупроизводи и друг помошен материјал) во врска со работењето на стопанската организација, пресметан според набавните цени. Како набавна цена се подразбира и постојаната (планската) цена коригирана со исправка преку контото 390 — Отстапувања од постојаните цени на материјал и на ситниот инвентар.

Член 47

На контата од групата 41 — Услуги, се книжат издатоците за услугите од други, лица, како што се: поправки извршени од други, транспортни услуги, услуги на техничка и организациона помош и други услуги на регистрирани претпријатија и дуќани или граѓани и граѓански правни лица што се обврзани на придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности односно на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги.

Член 48

На контата од групата 42 — Разни трошоци, се книжат интересите на кредитите за основни средства, на кредитите за трајни и повремени обртни средства, како и други разни трошоци.

Контото 420 — Интереси на кредитите за трајни и повремени потреби, задолжително се расчленува на аналитички контата според видовите на интересот, на пример:

- 1) интерес на кредитите за основни средства;
- 2) интерес на кредитите за почетниот фонд на обртните средства;
- 3) интерес на кредитите за трајни обртни средства;
- 4) интерес на кредитите за повремени обртни средства;
- 5) интерес по есконтираните деловни меници.

Книжењето на пресметаниот и стасаниот интерес се врши на товар на соодветните аналитички конта во рамките на конто 420, на следниот начин:

1) во корист на соодветното аналитичко конто во рамките на конто 239 — Други обврски од вкупниот приход и од средствата за лични доходи, за стасаниот интерес по ануитет, ако ануитетот се подмирува од вкупниот приход;

2) во корист на конто 270 — Ануитети по кредитите за трајни потреби, ако ануитетот не се подмирува од вкупниот приход;

3) во корист на конто 232 — Интереси на кредитите, за другиот пресметан (укалкулиран) интерес по кредитите за почетниот фонд на обртните средства и по другите кредити за трајни и повремен обртни средства, како и по есконтираните деловни меници и слично.

На конто 421 — Трошоци за образование на стручните кадри, се книжат трошоците на финансирањето на училиштата и на други форми за образование на стручните кадри на стопанската организација.

На конто 422 — Трошоци за реклама и пропаганда, се книжат трошоците што се укалкулираат во вредноста на производите односно услугите. Расчленувањето на ова конто се врши на:

1) трошоци за реклама и пропаганда во земјата;

2) трошоци за реклама и пропаганда во странство.

Конто 423 — Трошоци за репрезентација, задолжително се расчленува аналитички на:

1) трошоци за репрезентација во земјата;

2) трошоци за репрезентација во странство.

Конто 424 — Трошоци за учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и слично, задолжително се расчленува аналитички на:

1) трошоци за учествување на саеми, изложби и слично во земјата;

2) трошоци за учествување на саеми, изложби и слично во странство;

3) трошоци за учествување на филмски фестивали.

На конто 425 — Премии за осигурување, се книжат премииите за осигурување на предметите што сочинуваат основни обртни средства, како и премииите за осигурување на предмети и лица (патници) во превозот со транспортни средства, а во корист на конто 296 — Пресметано осигурување.

На конто 426 — Укалкулирани трошоци за инвестиционото одржување на основните средства, се книжат пресметаните трошоци за инвестиционото одржување на предметите што ги сочинуваат основните средства и тоа според индивидуалната единствена калкулативна стопа што ја утврдува стопанската организација на почетокот на годината, по која се врши пресметување во текот на годината, а во корист на конто 291 — Пресметани трошоци за инвестиционото одржување на основните средства.

На конто 427 — Укалкулирани трошоци за обновување, одржување и истражување на резервите на рудно и друго минерално богатство, се книжат пресметаните трошоци за обновување и одржување на резервите на рудно и друго минерално богатство, како и трошоците за истражување на рудно и друго минерално богатство, и тоа според претсметките на стопанската организација што се составуваат на почетокот на годината, а во корист на конто 292 — Пресметани трошоци за обновување, одржување, истражување и производствено откривање на минерални сировини.

На товар на конто 428 — Укалкулирани трошоци за освојување ново производство, а во корист на конто 293 — Пресметани трошоци за освојување ново производство, се книжат разграничените трошоци настанати при освојувањето на новото производство, сразмерно со временскиот период за кој се врши отплатувањето на кредитот за освојување на новото производство.

На конто 429 — Други разни трошоци, се книжат другите трошоци на работењето во смисла на

посебните прописи на сојузниот секретар за финансии, за кои не се определени посебни конта во класата 4. Конто 429 задолжително се расчленува на потребните аналитички конта (картичка — контовник) според видовите на трошоците, на пример за: административни такси, судски такси, такси за моторни и запрежни возила, други такси, трошоци на мензата и работничкиот ресторан, трошоци на предвојничката обука и противавионската заштита и слично.

Член 49

На контата од групата 43 — Лични издатоци во готово што ги товарат трошоците на работењето, се книжат личните издатоци предвидени со посебните прописи на сојузниот секретар за финансии. Ако по овие лични издатоци се пресметуваат и уплатуваат придонесите од личниот доход и другите придонеси што се плаќаат од средствата што се издвојуваат за исплата на личните доходи, соодветното конто од оваа група се задолжува за бруто-износот на личните примања, со одобрување на:

1) конто 147 — Исплатени други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето, за нето-износот на личните примања;

2) конто 236 — Придонеси од личниот доход од работен однос, конто 237 — Придонеси за социјално осигурување, конто 238 — Обврски од средствата за станбена изградба, односно конто 239 — Други обврски од вкупниот приход и од средствата за лични доходи, за пресметаните придонеси според посебни сојузни и други прописи.

Во рамките на контата од оваа група се книжат и наградите за работа на учениците во стопанството, на учениците на индустриски училишта и на учениците на средни училишта со практична обука, наградите на студентите и на учениците на средни училишта за време на практичната работа, како и надоместоците на странските студенти, заедно со придонесите.

Член 50

На контата од групата 44 — Амортизација, се книжи укалкулираната амортизација на основните средства.

Член 51

На контата од групата 45 — Придонеси и членарини, се книжат интересите на деловниот фонд, како и придонесите за општествената заедница и другите придонеси што според посебни сојузни прописи ги товарат трошоците на работењето на стопанските организации.

Конто 450 — Укалкулирани интереси на деловниот фонд, се задолжува и за пресметаниот интерес на средствата на доходот што според важечките прописи се користат за обртни средства. Ова конто задолжително се расчленува заради одвоено искажување на: интересот на деловниот фонд и интересот на средствата на доходот што се користат за обртни средства.

Член 52

На контата од групата 46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи, се книжат износите на личните доходи и бројот на часовите, согласно со членот 38 од овој правилник.

Книжењата на товар на соодветните конта од оваа група се вршат врз основа на конечните исплатни листи, поединечно за секој пресметковен месец, односно врз основа на уредно составените рекапитулации на тие исплатни листи, според чл. 5 до 12 од овој правилник.

На контата од групата 46 задолжително се обезбедуваат податоци за укалкулираните лични доходи, за личните издатоци од дополнителна работа и за личните издатоци по основот на граѓанскоправни односи, како и за бројот на часовите.

Бројот на часовите во книговодствените и во другите документи, како и на контата од групата 46, се искажува во цели броеви.

Податоците од ст. 3 и 4 на овој член можат да се обезбедат и во посебни рекапитулации на конечните исплатни листи, што во тој случај треба да се составени како посебно за секој пресметковен месец, така и кумулативно за времето од 1 јануари до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето на вкупниот приход и на распределбата на доходот.

На контото 460 — Укалкулирани лични доходи, се книжат податоците за вкупниот број на часовите и за износите на личните доходи утврдени по основите и мерилата од општиот акт на стопанската организација со кој е регулирана распределбата на личните доходи на работниците.

На контото 461 — Укалкулирани надоместоци на личните доходи, се книжат податоците за вкупните надоместоци во согласност со Основниот закон за работните односи, со Правилникот за водењето на евиденциите во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65) и со општиот акт на стопанската организација.

На контото 462 — Укалкулирани лични издатоци од дополнителна работа, се книжат исплатените лични издатоци остварени со дополнителна работа, што немаат карактер на личен доход утврден по основите и мерилата за распределба на личните доходи.

На контото 463 — Укалкулирани лични издатоци по основот на граѓанскоправни односи, се книжат личните издатоци остварени според договорите во смисла на чл. 133 до 135 на Основниот закон за работните односи.

Член 53

На контата од групата 47 — Други лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето, се книжат издатоците предвидени со посебни прописи на сојузниот секретар за финансии, за определени примања, во натура односно во странски средства за плаќање (валути).

Член 54

На контата од групата 48 — Сопствени производи и услуги, се книжат овие трошоци што порано во текот на истата деловна година се книжени преку соодветните контата од класата 4, и повторно се враќаат во процесот на работата преку класата 7. Спрема тоа, овие трошоци се книжат преку контата од групата 48, а не преку контата од групата 40.

Книжењето на сопствените услуги што се однесуваат на производството во тек, на полупроизводи и на готовите производи, се врши со задолжување на контото 481 — Сопствени услуги, за вредноста на услугите, со едновременно одобрување на контото 759 — Интерна реализација. Ако сопствените услуги се пресметуваат според постојаните (планските) или продажните цени, разликата помеѓу износите на контата 709 и 759 се книжи преку контото 489 — Отстапувања од постојаните цени на сопствените производи и услуги. При пренесувањето на вредноста на услугите во повторниот процес на производството, за вредноста на услугите се задолжува соодветното konto од групата 52 — Производство во тек, а се одобрува контото 490 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи. Отстапувањето што е искажано на контото 489, се пренесува преку контото 499 — Распоред на отстапувањата од постојаните цени, на товар или во корист на контото 599 — Други отстапувања од постојаните цени на недовршеното производство и полупроизводите.

Полупроизводите од сопствено производство што се водат на синтетичкото konto 580 — Полупроизводи на сопственото производство, во натамошната фаза на работата се пренесуваат непосредно на товар на соодветното konto од групата 52 — Производство во тек, без употреба на контото 48.

Трговските и угостителските стопански организации, како и другите непроеизводствени стопански организации, ги книжат вкупните трошоци на споредната дејност (на пример, трошоците на транспортот) на товар на контото 520 — Производство во тек. При тоа, овие трошоци претходно се книжат на товар на соодветните контата во класата 4, на начинот како и другите трошоци. Едновременно, за нивниот износ се задолжува контото 520, со одобрување на контото 490. Пренесување на трошоците на контото 520 може да се врши и на крајот на месецот за вкупниот износ на извршените трошоци на споредната дејност во текот на месецот.

За покривање на овие трошоци се одобрува контото 529 — Пренесување на готовите производи и услуги, со едновременно задолжување на контото 701, 708 или 709.

Член 55

На контата од групата 49 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи, стопанските организации што составуваат калкулации за своите производи и услуги, вршат одобрување на крајот на пресметковниот период, за износот на трошоците што се прокнижени на товар на класата 4. На овој начин се врши по посреден пат затворање на сите контата во класата 4.

За износот што им се одобрува на контата од групата 49 се задолжува соодветното konto од групата 52 — Производство во тек.

Трговските стопански организации што ги водат стоките според набавната цена или според продажната цена, то задолжуваат на крајот на пресметковниот период контото 795, со одобрување на контото 490 за целокупниот износ на настанатите трошоци, освен трошоците пренесени на контото 520.

Угостителските стопански организации ги пренесуваат трошоците од класата 4, во смисла на ставот 3 од овој член, со задолжување на контото 701, со одобрување на контото 490.

Класа 5: Производство

Член 56

Заради обезбедување точно пресметување на резултатот на производството и со цел за составување на пресметковните калкулации, стопанските организации, по правило, организираат посебно погонско книговодство во рамките на контата од класите 4 и 5. Во тој случај стопанските организации вршат книжење на контата од класата 5 дури по извршеното пресметување во погонското книговодство.

Индустриските и рударските стопански организации се должни, ако во книговодството не вршат пресметување на трошоците по одделни погони или економски единици, да го извршат ова пресметување со употреба на погонскиот пресметковен лист (ППЛ). Погонскиот пресметковен лист во тој случај има значење на помошна книга. Погонски пресметковен лист можат да воведат и стопанските организации од други дејности.

При пресметувањето на производството, сите производи и услуги треба да бидат сразмерно товарени со општите — режиските трошоци, и тоа како производите на редовното производство, така и услугите односно инвестиционите работи во сопствена режија. Клучот за пресметување на овие трошоци го утврдува надлежниот орган на управувањето на стопанската организација, со тоа што утврдениот клуч да треба задолжително да се применува во текот на целата година. Резултатите на посебното погонско книговодство или на погонскиот пресметковен лист се пренесуваат во деловниот (финансискиот) книговодство на тој начин што на крајот на секој месец задолжително се книжат на товар на контата од класата 5, а во корист на групата на контата 49.

Член 57

На контата од групата 52 — Производство во тек, се книжат врз основа на податоците од погонското книговодство на крајот на секој месец изно-

сите на трошоците настанати во врска со производството односно со извршените услуги во односниот период, и тоа во корист на соодветните конта од групата 49. За вредноста на готовите производи се задолжува контото 600 во корист на контото 529, а разликата помеѓу постојаните (планските) и фактичните трошоци, ако производството се води според постојаната (планската) цена, се книжи на товар односно во корист на соодветните конта од групата 64 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на готови производи.

За вредноста на извршените услуги се одобрува контото 529 — Пренесување на готовите производи и услуги, со задолжување на соодветните конта во рамките на контата од групата 70 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните производи и услуги, а отстапувањата од планираните цени се пренесуваат преку контата од групата 59 на контата од групата 70.

При пренесувањето на полупроизводите врз соодветните конта од групата 58, на готовите производи — врз контото 600 и на извршените услуги — врз соодветните конта од групата 70, стопанската организација задолжително ја пресметува вредноста на отпадоците. Во врска со тоа за вредноста на отпадоците се задолжува контото 319 — Отпадоци, а се одобрува алтернативно:

а) соодветното конто од групата 40 — Материјал, по правило, според методата на црвено сторно, или

б) контото 758 — Реализација на сопствените услуги.

Со оглед на можноста за различна организација на пресметувањето на производството и водењето на погонското книговодство, стопанската организација го расчленува контото 520 на аналитички конта според потребите, со тоа што со ова расчленување да мора да се обезбеди контрола на завршеното производство според елементите на калкулацијата за одделни производи, групи производи или според одделни внатрешни економски единици (фази на производството) односно одделенија.

На контото 523 — Земјоделско производство во кооперација, се вршат книжења во врска со земјоделското производство во кооперација на земјоделските задруги и на индивидуалните земјоделски производители засновано врз базата на заедничко вложување и заедничка распределба на производството. Функцијата на ова конто е истоветна со функцијата на контото 520 — Производство во тек, односно на контото 521 — Производство во кооперација.

На контото 524 — Сторнирано и запрено производство, се води вредноста на сторнираното, откажаното или запрено производство што го издвојува стопанската организација според постапката предвидена со прописите за спроведувањето на пописот (инвентурата).

Член 58

На контата од групата 58 — Полупроизводи на сопствено производство, стопанските организации задолжително ги водат сопствените полупроизводи пресметани според фактичните трошоци односно според утврдената постојана (планска) цена.

Аналитичка евиденција задолжително се води според видовите на полупроизводите.

Ако полупроизводите од сопствено производство се користат за натамошна работа во процесот на производството, за вредноста на тие полупроизводи се задолжува соодветното конто од групата 52 — Производство во тек.

Ако полупроизводи од сопствено производство се продаваат, тие се пренесуваат на товар на контото од групата 70, со или без претходно книжење преку контото 600.

На контото 581 — Непотребни и застарени полупроизводи од сопствено производство, се водат полупроизводите што стопанската организација ќе ги издвои како непотребни според членот 42 на овој правилник.

Член 59

На контата од групата 59 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на недовршеното производство и полупроизводи, се книжат исправките на вредноста што се однесуваат на:

1) отстапувањето од планските цени на материјалите, според објаснението кон контата од групата 39;

2) разликата помеѓу трошоците на работењето со укалкулираните лични доходи и цената по која е пресметано недовршеното производство, полупроизводите и услугите.

При пренесувањето на завршените производи на контото 600, односно на завршените услуги на контата од групата 70, се пресметува и соодветниот износ на отстапувањата книжени на контата од групата 59, што се пренесува на контото од групата 64 — за готовите производи односно на контата од групата 70 — за завршените услуги.

На тој начин, контата од групата 59 ќе ги искажуваат во салдото износите на отстапувањата што се однесуваат на залихите на недовршеното производство и полупроизводи, додека контата од групата 64 ќе ги искажуваат во салдото отстапувањата што се однесуваат на залихите на готови производи.

Стопанските организации што ги водат сопствените полупроизводи според постојаните (планските) цени, а имаат воведено пресметка по економски единици, можат остварениот финансиски резултат (отстапувањето од постојаните цени на полупроизводите) да го водат и понатаму во рамките на економските единици што го оствариле тој финансиски резултат, со тоа што тој резултат да не се пренесува на полупроизводите од чие производство е остварен. Во тој случај, при внесувањето на полупроизводите во процесот на производството, книжењата ќе се вршат според постојаната (планската) цена, без пренесување на отстапувањето од таа цена.

Класа 6: Залихи на готови производи и стоки

Член 60

На контата од групата 60 — Залихи на готови производи, се искажува вредноста на готовите производи по цената на чинењето. Готовите производи можат да се водат и по постојаните (планските) цени. Ако готовите производи се водат по постојаните (планските) цени, отстапувањата помеѓу постојаните и фактичните цени се евидентираат преку контата од групата 64 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на готови производи.

Кај земјоделските организации залихите на готови производи се водат според калкулативната продажна цена. Во тој случај, во текот на годината се водат на контата од групата 64 разликите помеѓу калкулативната продажна цена и фактичните трошоци на производите. На крајот на годината дел од оваа разлика, што му одговара на реализираното производство, се пренесува во корист или на товар на контата од групата 70.

Готовите производи се водат расчленети според видовите, а можат да се групираат и во групи производи, според потребите на стопанската организација.

На контото 601 — Производи што немаат врвеш на пазарот, се водат производите од сопствено производство што се застарени или демодирани и што ќе ги издвои стопанската организација според постапката предвидена со прописот за спроведување на пописот (инвентурата).

Член 61

На контата од групата 64 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на готовите производи, се искажуваат износите на отстапувањата од постојаните цени на залихите на готовите производи, ако овие залихи се водат по постојаните (планските) цени, односно по калкулативните продажни цени, како и износот на отстапувањата од постојаните цени на потрошениот материјал, ако стопан-

ската организација го води материјалот во класата 3 по постојаните (планските) цени.

При реализацијата на готовите производи се врши книжење на соодветниот дел на отстапувањата во корист или на товар на контата од групата 70.

Член 62

На контата од групата 65 — Набавка на трговски стоки, трговските стопански организации ја искажуваат вредноста на набавените трговски стоки на пат, што уште не пристигнале во стопанската организација.

На контото 651 — Набавка на трговски стоки во внатрешниот промет, како и на другите контата од групата 65, можат да се вршат книжења со цел за формирање на набавната цена на стоките, и тој на начинот изложен во членот 41 од овој правилник. И овие податоци можат да се обезбедат на парната низа на аналитичките контата од групата 65 или во книгите на влезните фактури, што содржат соодветни колони за евидентирање на потребните податоци.

Контата 652 до 656 ги употребуваат само надворешнотрговските стопански организации.

Набавката на трговски стоки може да се книжи непосредно на контото 660 — Залихи на трговски стоки, односно транзитни стоки можат да се книжат непосредно на контото 713 — Набавна вредност на реализираните транзитни стоки.

Член 63

На контата од групата 66 — Залихи на трговски стоки, се искажуваат набавените стоки по набавната вредност или по продажната цена. Ако стоките се водат по продажната цена, за чистиот фактурен износ се одобрува контото на добавувачите, за зависните трошоци на набавените стоки — контото на временските разграничувања, а разликата во цената помеѓу продажната и набавната цена, вклучувајќи го и данокот на промет кај оние трговски претпријатија што тој данок го пресметуваат на залихите, се книжи на контото 690 — Разлика во цената на трговските стоки, со тоа што разликата во цената се книжи одвоено од данокот на промет, на посебните аналитички контата.

Аналитичката евиденција на стоките според видовите (артиклите) се води во стоковното (материјалното) книговодство според количината и вредноста.

Оние трговски стопански организации што немаат складови на стоки, па не вршат лагерирање на стоки, не мораат да водат посебно стоковно (материјално) книговодство.

По исклучок, трговските стопански организации со голем број технички артикли можат да водат аналитичка евиденција само во количински показатели со ознака на цената по единица.

На контото 661 — Трговски стоки што немаат врвеш на пазарот, се водат стоките што се неупотребливи, застарени или некурентни и што ќе ги издвои стопанската организација според постапката предвидена со прописите за спроведување на пописот (инвентурата).

Член 64

На контата од групата 68 — Залихи на стоки во деловните единици, се искажува вредноста на трговските стоки што се наоѓаат во продавници, складови, откупни станици, консигнациони лагери односно во продажните одделенија на стопанската организација.

Стопанската организација е должна за секоја деловна единица односно продажно одделение да води посебна аналитичка евиденција.

При пренесувањето на стоките во деловната единица се задолжуваат контата од групата 68 — Залихи на стоки во деловните единици, во корист на контото 660 — Залихи на трговски стоки.

Ако залихата на трговски стоки се води според набавните цени, при пренесувањето на стоките во деловната единица односно во продажното одделение се задолжуваат контата од групата 68 по

продажната цена, а се одобруваат контата од групата 66 по набавната цена, а за разликата помеѓу набавната и продажната цена и данокот на промет се одобруваат посебните аналитички контата во рамките на контото 690.

На контото 684 — Стоки во деловните единици што немаат врвеш на пазарот, се водат стоките што се неупотребливи, застарени или некурентни и што ќе ги издвои стопанската организација според постапката предвидена со прописите за спроведување на пописот (инвентурата).

Член 65

На контата од групата 69 — Разлика во цената на трговските стоки, се искажува разликата во цената на трговските стоки и данокот на промет на одвоените аналитички контата, и тоа:

- 1) за стоките на залиха што ги води стопанската организација по продажните цени;
- 2) за стоките на залиха што ги води стопанската организација по набавните цени, а за кои деловните единици односно продажните одделенија се задолжени по продажните цени, како што е објаснето кои контата од групите 66 и 68.

Класа 7: Реализација

Член 66

На контата од групата 70 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните производи и услуги, се искажува вредноста на реализираните готови производи и на извршените услуги според фактичните трошоци.

Производствените стопански организации при книжењето на реализацијата на готовите производи ги задолжуваат соодветните контата од групата 70 во корист на контото 600, а кај реализираните услуги — во корист на контото 529.

Ако производите се водат по постојаните (планските) цени, соодветните износи на отстапувањата што се однесуваат на реализираните количини на производи и услуги, се книжат во корист односно на товар на контата од групата 70, а на товар односно во корист на контата од групата 64.

Член 67

На контата од групата 71 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки, се искажува вредноста на реализираните количини на трговски стоки.

За вредноста од реализираните количини на трговски стоки се задолжуваат контата од групата 71 во корист на контата од групите 66 и 68. Ако стоките се водат по продажната цена, тогаш за разликата помеѓу набавната и продажната цена на трговските стоки и посебно на данокот на промет што отпаѓаат на реализираните стоки се задолжуваат аналитичките контата во рамките на контото 690, во корист на контата од групата 71.

Член 68

На контата од групата 72 — Набавна вредност на реализиран материјал и отпадоци, се искажува вредноста на реализиранот материјал и отпадоци.

За вредноста на реализираните количини на материјал и отпадоци се задолжуваат контото 720 односно 721 во корист на соодветното konto во класата 3 заедно со пренесувањето на отстапувањето од соодветното konto на групата 39.

Член 69

На контата од групата 73 — Вонредни трошоци, се искажуваат сите оние трошоци што непосредно не го товарат производството односно трошоците на редовното работење на стопанската организација.

Казните за стопански престапи и стопански прекршоци стопанската организација ги книжи, според одредбите од членот 36 став 5 на овој правилник, на товар на контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, а не на товар на контото 738 — Изгубени капари и откажници, казни, пенали, денгуби и затезни интереси.

Член 70

На контата од групата 74 — Други трошоци што го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот, се книжат определените трошоци што се одбиваат од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот.

Контото 740 — Даноци на промет, се задолжува за соодветниот износ на данокот на промет што ѝ одговара на фактурираната реализација, а се одобруваат аналитичките конта во рамките на контото 299 — Пресметани други временски и калкулативни разграничувања. За износот на настанатата обврска на данокот на промет се задолжуваат аналитичките конта во рамките на контото 199 — Други временски и калкулативни разграничувања, во корист на аналитичките конта во рамките на контото 234 — Даноци на промет. На крајот на годината, фактурираниот а ненаплатениот дел на данокот на промет — салдото на аналитичките конта на данокот на промет на контото 299, по пренесувањето на салдата од соодветните аналитички конта во рамките на контото 199, се пренесува во наредната година.

Контото 744 — Придones од прометот на филмови, се задолжува за пресметаниот износ на придонесите, а се одобрува посебното аналитичко конто во рамките на контото 239 — Други обврски од вкупниот приход и од средствата за лични доходи.

Контото 745 — Стасани отплати по кредитите за трајни потреби, се задолжува за соодветниот дел од стасаниот ануитет, а се одобрува посебното аналитичко конто во рамките на контото 239 — Други обврски од вкупниот приход и од средствата за лични доходи.

Контото 746 — Непокриена разлика на неамортизираниот дел на основните средства, се задолжува за пресметаните разлики според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации, а се одобрува контото 230 — Амортизација, за покривањето на негативната разлика помеѓу настанатата штета и примениот надоместок по основот на осигурување на предмети што сочинуваат основни средства односно за покривање на неамортизираниот дел на расходувач или продаден предмет што сочинува основно средство, ако средствата на резервниот фонд на стопанската организација не се доволни за овие покривања.

Контото 747 — Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализираните производи, се задолжува за овие трошоци, а се одобрува соодветното аналитичко конто во групата на контата 22 — Добавувачи.

На контото 749 — Други трошоци што го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот, се искажуваат трошоците на пресметаната амортизација за регенерација на шумите надоместоките за употреба и користење на водите, придонесот за користење на градското земјиште и другите трошоци што според посебни сојузни прописи го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот а за кои не постојат соодветни конта во рамките на контата од групата 74.

Член 71

На контата од групата 75 — Реализација на готовите производи и услуги, се искажува вредноста на реализираните готови производи.

За вредноста на реализираните готови производи и услуги се одобруваат соодветните конта од групата 75, со едновременно задолжување на соодветните конта во класите 0, 1 и 3 или на соодветните конта од групата 48.

При пренесувањето во класите 3 и 4 (за сопствени потреби), ако пренесувањето се врши по продажната цена, мора да се резервира соодветната разлика помеѓу фактурната вредност и фактичните трошоци на посебното синтетичко конто во рамките на групата на контата 39 односно 48.

На товар на контата од групата 75 се книжат дадените работи и намаленија како и однапред до-

говореното каса-шкото, одобрени на купувачите за продадените производи односно за извршените услуги. Овие намаленија мораат да бидат однапред договорени и задолжително треба да се искажат во фактурата како посебен елемент.

Вредноста на реализацијата по работите на извоз и застапување странски фирми се пресметува според единствениот курс определен со важечките сојузни прописи.

Контото 758 — Реализација на сопствените услуги, се одобрува за вредноста на пресметаните сопствени услуги според фактичната цена, на товар на соодветните конта:

- од групата 19 — за инвестиционо одржување на основните средства;
- за обновување, одржување и истражување на резервите на рудно и друго минерално богатство;
- за освојување ново производство;
- за трошоците на кало, растур, расипување и кршење;
- за зависните трошоци на набавката на стоки и сопствените транспорти;

од групата 30 — за трошоците на набавката и допремата на материјалот;

од групата 36 — за трошоците на изработката, поправката и одржувањето на ситен инвентар, амбалажа и авто-гуми.

Контото 759 — Интерна реализација, се одобрува за вредноста на готовите производи и извршените услуги што се враќаат повторно во процесот на производството, преку соодветните конта од групата 48.

Земјоделските организации ја пренесуваат вредноста на готовите производи на земјоделското производство наменети за репродукција, на товар на соодветните конта од класата 3.

Член 72

На контата од групата 76 — Реализација на трговските стоки, се искажува вредноста на продадените трговски стоки.

За вредноста на реализираните трговски стоки се одобруваат контата од групата 76, со едновременно задолжување на соодветните конта на купувачите, благајната итн.

Трговските стопански организации што се занимаваат со трговија на големо и на мало се должни во рамките на контата од групата 76 да ја обезбедат евиденцијата одвоено за работењето на големо а одвоено за работењето на мало.

На контата од групата 76 се книжат дадените работи, намаленија и каса-шкото на купувачите за продадени стоки што мораат да бидат однапред со договор утврдени. Така дадените намаленија треба задолжително да се искажат во фактурата како посебен елемент.

Член 73

На контата од групата 77 — Реализација на материјалот и отпадоците се искажува вредноста на продадениот материјал и отпадоци.

За износот на фактурната вредност се одобруваат контата 770 и 771, со едновременно задолжување на контата од класите 1 и 2 според продажната цена.

Член 74

На контата од групата 78 — Други приходи, се книжат остварените приходи што не можат да се искажат како приходи од реализацијата на контата од групите 75 до 77.

Член 75

На контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период, се врши пренесувањето на трошоците на работење со личните доходи, набавната цена на трговските стоки, материјалот и отпадоците и другите трошоци што се

однесуваат на наплатената реализација, како и на вонредните трошоци, а исто така и на наплатената реализација на производите и услугите, трговските стоки, материјалот и отпадоците и на другите производи.

Салдото на контото 795 претставува остварена разлика на реализацијата што се наоѓа во наплатените производи и услуги, трговски стоки, материјал и отпадоци, како и разлика помеѓу вонредните трошоци и другите приходи што се пренесува во корист на контото 830 — Остварен доход.

Трговските стопански организации прво го задолжуваат контото 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период, за вкупниот износ на трошоците искажани на контата од класата 4, со одобрување на контата од групата 49, а потоа вршат распоред на разликата на реализацијата.

Класа 8: Финансиски резултат

Член 76

На контата од групата 83 — Доход, се искажува утврдениот доход на стопанската организација, како и неговата распределба.

Контото 830 — Остварен доход, се одобрува односно се задолжува за конечната позитивна или негативна разлика на контата 795 — Распоред на наплатената реализација до крајот на пресметковниот период, а се одобрува за износот на реализираните лични доходи кои се пренесуваат од контото 250 — Реализирани пресметани лични доходи.

Контото 831 — Средства кои не влегуваат во вкупниот приход, се одобрува за износот на примените награди и други приходи, кои според сојузните прописи не влегуваат во вкупниот приход на стопанската организација, а се задолжува соодветното konto од класата 1.

Контото 839 — Распределба на остварениот доход, се задолжува во текот на годината, врз основа на периодичната пресметка составена според посебен пропис на сојузниот секретар за финансии, во корист на контото 890 — Нераспределен дел од доходот по периодичната пресметка, за доходот кој според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации се држи на посебна сметка кај банката, односно во корист на контото 891 — Нераспоредени средства што не влегуваат во вкупниот приход.

Стопанската организација која на крајот на годината врз основа на својата завршна сметка ги распоредува средствата што не влегуваат во вкупниот приход, го задолжува контото 839 во корист на:

1) контото 251 — Лични доходи од средствата што не влегуваат во вкупниот приход, за делот од тие средства кој според одлуката на работничкиот совет ќе се издвои за лични доходи и придонеси кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи;

2) контото 900 — Деловен фонд, за дел од средствата кој според одлуката на работничкиот совет стопанската организација го издвојува во својот деловен фонд;

3) контото 245 — Распоредени средства во сопствените фондови, за дел од средствата кој според одлуката на работничкиот совет стопанската организација го издвојува во средствата на заедничката потрошувачка и го уплатува на контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка. За уплатениот износ се задолжува контото 245, а се одобрува контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка.

Ако на контото 830 — Остварен доход, се појави долговно салдо, тоа konto се израмнува со задолжување на контото 850 — Загуба, во корист на контото 839 — Распределба на остварениот доход.

Стопанската организација која според својата завршна сметка, составена според сојузните прописи за завршните сметки на стопанските организации, врши конечна распределба на доходот, го задолжува контото 839 — Распределба на остварениот доход, во корист на:

1) контото 250 — Лични доходи од остварениот доход, за дел од доходот кој се издвојува за лични доходи и придонеси кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи;

2) контото 243 — Придонес за резервниот фонд на стопанската организација и тоа:

а) за задолжителни уплати во резервниот фонд според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации и Одлуката за стопите на издвојување за резервниот фонд на стопанските организации од определени дејности;

б) за враќање на средствата на резервниот фонд формирани од задолжителни уплати, ако стопанската организација во текот на годината ги користела тие средства за исплата на личните доходи;

в) за незадолжителни уплати во резервниот фонд на стопанската организација;

3) контото 244 — Придонес за заедничките резерви, за пресметаниот износ на придонесот според одредбите на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

4) контото 249 — Други обврски од доходот и од средствата на фондовите, соодветното аналитичко konto за издвоениот износ на отплатата на санациониот кредит, односно соодветното аналитичко konto за издвоениот износ на враќањето на потрошените средства од деловниот фонд за покривање на загубата од претходниот период според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации;

5) контото 900 — Деловен фонд, за делот од доходот што стопанската организација го издвојува во деловниот фонд;

6) контото 245 — Распределени средства во сопствените фондови, за делот од доходот што стопанската организација го издвојува во средствата на заедничката потрошувачка односно за другите фондови што се формираат во смисла на посебни сојузни прописи и се уплатуваат на контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка, односно на посебно аналитичко konto во рамките на контото 108 — Други издвоени средства. За уплатените износи се задолжува контото 245, а се одобрува контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, односно посебното аналитичко konto во рамките на контото 939 — Други фондови.

Стопанската организација која според својата завршна сметка не остварила доволен износ на доход за покривање на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги, заедно со придонесите кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи, ќе го задолжи контото 839 — Распределба на остварениот доход, за износот на остварениот доход а ќе го одобри контото 250 — Лични доходи од остварениот доход.

Неподмирениот остаток од личните доходи, со придонесите што се плаќаат од средствата за лични доходи, се покрива според чл. 37 и 77 од овој правилник.

Член 77

На контата од групата 85 — Загуба, се искажува загубата утврдена во завршната сметка на стопанската организација, непокриената загуба од поранешните години и покривањето на загубата според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации.

Контото 850 — Загуба, соодветното аналитичко konto, се задолжува во текот на годината врз основа на периодичната пресметка во корист на контото 839 — Распределба на остварениот доход, за долговното салдо ако ова би се појавило на контото 830 — Остварен доход.

Контото 850 — Загуба, задолжително се расчленува на аналитички conta, и тоа на:

1) загуба од текуштата година;

2) непокрисна загуба од поранешните години;

3) дел од загубата за кој е добиен санационен кредит;

4) дел од загубата покриен на товар на деловниот фонд.

Стопанската организација која според својата завршна сметка не остварила дозволен износ на доход за покривање на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги, заедно со придонесите кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи, го задолжува контото 850 — Загуба, соодветното аналитичко konto, при одобрување на контото 258 — Минимални лични доходи неподмирени со остварениот доход, односно на контото 259 — Остаток од личните доходи содржани во реализираните производи и услуги а неподмирени со остварениот доход.

Стопанската организација која според завршната сметка работела со загуба и таа загуба ја покрила од средствата на својот деловен фонд ќе ги обврзе со завршната сметка средствата на своите фондови во височина на средствата употребени за покривање на загубата од деловниот фонд.

Стопанската организација што не ја покрила загубата од средствата што служат за покривање на загубата, ќе го искаже во завршната сметка неподмирениот износ на загубата и тој износ ќе го пренесе во наредната година.

Стопанската организација која работела со загуба, па во наредната година ќе добие кредит за редовно работење (санационен кредит, кредит од заедничките резерви на стопанските организации), ќе го зголеми деловниот фонд, фондот на заедничката потрошувачка и резервниот фонд, делумно или во целина, за износите за кои тие фондови се намалени, според тоа дали кредитот ги покрива делумно или во целина употребените средства за покривање на загубата. Овој износ стопанската организација ќе го искаже како загуба.

Како вкупен износ на минималните лични доходи на работниците во смисла на ставот 4 од овој член и другите одредби од овој правилник, се подразбира износот на личните доходи утврден според Законот за минималниот личен доход на работниците, за периодот за кој се врши распределбата на доходот.

Стопанската организација која во својата завршна сметка, составена според сојузните прописи за завршните сметки на стопанските организации, ќе искаже долговно салдо на контото 850 — Загуба, ќе изврши книжење во корист на контото 859 — Покритие на загубата, и тоа:

1) на товар на контото 930 — Резервен фонд, за покривањето на загубата до височината на средствата на резервниот фонд со кои стопанската организација располага;

2) на товар на посебно аналитичко konto во рамките на контото 137 — Други разни побарувања, за средствата примени на име дотација или за санација и слично без обврска за враќање;

3) на товар на посебно аналитичко konto во рамките на контото 137 — Други разни побарувања, (заеднички резерви на стопанските организации) до височината на вкупниот износ на разликата на минималните лични доходи на работниците (чл. 4 и 7 од Законот за минималниот личен доход на работниците) која не можела да биде покриена со средствата од резервниот фонд на стопанската организација ниту со средствата од точката 2 на овој став;

4) на товар на контото 900 — Деловен фонд, за износот на загубата што не е покриен со санационен кредит, со средствата на резервниот фонд на стопанската организација ниту со средствата од точ. 2 и 3 на овој став согласно со одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.

Член 78

На контата од групата 89 — Доход остварен во текот на годината, се искажуваат во текот на годината средствата кои според периодичната пресметка не се распоредени на лични доходи на работниците и фондовите на стопанската организација. На крајот на годината, односно при изработката на

завршната сметка стопанските организации ги пренесуваат салдата на контата од групата 89 на соодветното konto од групата 83, по правило, со примена на дрвено сторно.

Контото 890 — Нераспореден дел од доходот според периодичната пресметка, и контото 891 — Нераспоредени средства што не влегуваат во вкупниот приход, се одобруваат на товар на контото 839 — Распределба на остварениот доход, според одредбите на членот 76 од овој правилник.

Член 79

Контото 900 — Деловен фонд, задолжително се расчленува заради искажување на:

1) основниот износ на деловниот фонд, со зголемувањата и намалувањата во текот на годината;

2) делот на разликата настаната со ревалоризацијата на основните средства што му припаѓаат на деловниот фонд;

3) задолжителните резерви на деловниот фонд;

4) привремено користените средства на доходот за обртни средства — во текот на годината.

Контото 900 — Деловен фонд, се одобрува за:

1) распоредените средства на доходот во деловниот фонд според завршната сметка;

2) за примените основни средства без надоместок;

3) за разликата помеѓу книговодствената вредност и цената постигната со продажба на предмети од основните средства, односно со продажба на стар материјал добиен од расходувани и амортизирани предмети од основните средства;

4) за вишокот на основните средства утврден при пописот (инвентурата);

5) за примените дотации во корист на деловниот фонд;

6) за отплатата на кредитите за основни средства, кога кредитот се отплатува на товар на вкупниот приход;

7) за делот на закупнината наплатен над износот на амортизацијата и другите трошоци.

Контото 900 — Деловен фонд, се задолжува:

1) за книговодствените отпишувања на основни средства за кои се пресметува а не се уплатува амортизација;

2) за отстапените основни средства без надоместок;

3) за покривањето на деловните загуби, кога се врши тоа на товар на деловниот фонд.

Член 80

На контата од групата 91 — Кредити за основни и обртни средства и за средства на заедничката потрошувачка, се водат состојбата и прометот на користените кредити, како и отплатите по тие кредити.

За пресметаниот интерес и за трошоците на банката не се зголемуваат износите на кредитите, бидејќи овие интереси и трошоци се подмируваат на товар на трошоците на работењето односно на паричните средства од кои се подмируваат отплатите на кредитите (снуетите). По исклучок, за пресметаниот интерес по инвестиционите кредити за време на нивното користење се зголемува износот на користениот инвестиционен кредит за вложувањата во основни средства и во средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка на товар на соодветните konta на класата 0 (007 — Основачки вложувања — кај новооснованите стопански организации и новоизградените потони, 008 — Основни средства во изградба или изработка, 046 — Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка).

Во рамките на контата од оваа група се води задолжителна аналитичка евиденција (картичка-контосник), за секој користен кредит.

На контото 910 — Кредити за основни средства, се води состојбата и движењето на кредитите за основни средства.

На контото 911 — Кредити за почетниот фонд на обртните средства, се водат кредитите добиени

за покривање на почетниот фонд на обртните средства.

На контото 912 — Кредити за трајни обртни средства, и контото 913 — Кредити за повремени обртни средства, се води состојбата и движењето на кредитите за трајни обртни средства односно повремени обртни средства.

На контото 915 — Санациони кредити за покривање на загубата, се водат кредитите одобрени на стопанските организации за надоместок на кусокот на средствата поради претрпените загуби. На товар на ова konto се книжат отплатите на санационите кредити, со одобрување на контото 100 — Жиро-сметка.

На контото 919 — Кредити за средствата на заедничката потрошувачка, се води состојбата и движењето на кредитите за средствата на заедничката потрошувачка.

Член 81

На контата од групата 92 — Други извори на осеканите средства, се води состојбата и прометот на другите извори на основните средства.

За контото 920 — Добавувачи за основни средства, стопанската организација е должна да обезбеди аналитичка евиденција посебно за добавувачите и изведувачите на работи во земјата, а посебно за оние во странство, и во рамките на тие аналитички конта и посебна евиденција (картичка — контовник) за секој одделен добавувач односно изведувач на инвестициони работи.

Во корист на контото 926 — Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација, се книжи разликата настаната по ревалоризацијата на основните средства што не му припаѓа на деловниот фонд на стопанската организација.

Член 82

На контата од групата 93 — Резервен фонд и други фондови, се води состојбата и прометот на овие средства.

Формирањето на резервните фондови и на другите фондови што се формираат според важечките сојузни прописи, се врши со уплатување на соодветните парични средства кај банката, така што рамнотежата со овие средства да се наоѓа во активата на контото 104 — Средства на резервниот фонд, односно на посебното аналитичко konto во рамките на контото 108 — Други издвоени средства.

Контото 930 — Резервен фонд, задолжително се расчленува на аналитички конта за задолжителни средства на резервниот фонд на стопанската организација и за незадолжителни вложувања. Во рамките на аналитичкото konto за задолжителни средства, стопанската организација ќе обезбеди потребна евиденција за состојба и за зголемувањето, како и за потрошокот на тие средства, на пример: за покривање на деловните загуби утврдени во завршната сметка, за исплата на личните доходи на работниците, за покривање на неамортизираните дел на расходуван или продаден предмет што сочинува основно средство, за внесување во деловниот фонд и во фондот на заедничката потрошувачка и слично.

Контото 939 — Други фондови, задолжително се расчленува на потребни аналитички конта според видовите на фондовите што се формираат според важечките сојузни прописи.

Член 83

На контата од групата 94 — Извори на средствата на заедничката потрошувачка, се води состојбата и прометот на фондот на заедничката потрошувачка и на другите извори, како добавувачи, интерното финансирање и другите извори на средствата на заедничката потрошувачка.

Контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, задолжително се расчленува на потребен број аналитички конта на кои се искажува состојбата и зголемувањето на овој фонд и потрошокот на средствата, на пример: за инвестициони вложу-

вања, за исплата на личните доходи со придонеси (konto 148), за материјални издатоци, за стопански престапи и прекршоци и за други цели во согласност со потребите на стопанската организација и на нејзината работна заедница.

Контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, се задолжува на крајот на годината при изработка на завршната сметка на стопанската организација и за износот на книговодствено отпишување (исправка на вредноста) на средствата на заедничката потрошувачка, а се одобрува контото 049 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка. При тоа се применуваат стопите на амортизацијата за отпишување (замена), пропишани со Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 20/65 и 57/65).

Контото 943 — Добавувачи за средства на заедничката потрошувачка, се расчленува задолжително во смисла на одредбите од членот 81 на овој правилник.

Во корист на контото 946 — Разлика во вредноста на средствата на заедничката потрошувачка настаната по извршената ревалоризација, се книжи разликата настаната по ревалоризацијата на средствата на заедничката потрошувачка што не му припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка на стопанската организација.

Член 84

На контата од групата 97 — Извори на средствата на фондот на станбените згради, се книжат сите извори на средствата на фондовите на станбените згради.

На контото 970 — Фондот на станбените згради, се книжи состојбата и движењето на височината на овој фонд. Фондот на станбените згради го сочинуваат станбените згради, становите и деловните простории во општествена сопственост, како и паричните и други средства кои според посебни сојузни прописи се внесуваат во фондот на станбените згради.

На контото 971 — Долгорочни кредити за средства на фондот на станбените згради, се книжат состојбата и движењето на долгорочните кредити за средствата на фондот на станбените згради.

На контото 973 — Добавувачи за средства на фондот на станбените згради, се книжат сите обврски настанати по средствата на фондот на станбените згради, како што се обврските по здобивање средства на фондот на станбените згради. Ова konto, по правило, се расчленува на аналитички конта.

На контото 976 — Други извори на средствата на фондот на станбените згради, се книжат другите обврски односно извори на средствата на фондот на станбените згради, што не се опфатени со другите конта од оваа група.

V. Вонбилансна евиденција

Член 85

Промените што немаат непосредна врска ниту влијание врз големината и составот на средствата (остави, гаранции и сл.) и на нивните извори, стопанските организации ги евидентираат на евиденционите парни конта вон книговодството на стопанската дејност.

Во периодичните бруто биланси и во годишниот биланс износите на вонбилансната евиденција се искажуваат по збирот на билансот (под потата).

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 86

На стопанската организација што ги книжи во своето книговодство настанатите деловни промени без уредна документација предвидена во чл. 4 до 9 и чл. 11 до 13 на овој правилник ќе се примени одредбата од членот 37 став 1 точка 3 и став 2 на Законот за книговодството на стопанските организации, а на одговорното лице во таа стопанска организација — одредбата од ставот 3 на тој член.

На стопанската организација што своите деловни книги не ги води уредно и ажурно во смисла на чл. 2 и 10 на овој правилник, ќе се примени одредбата од членот 37 став 1, точка 4 на Законот за книговодството на стопанските организации, а на одговорното лице во таа стопанска организација — одредбата од ставот 3 на тој член.

Член 87

Според одредбите од членот 40 на Законот за книговодството на стопанските организации установите можат да го водат книговодството на начинот утврден во прописите што важеле во 1964 година.

Овој пречистен текст го опфаќа текстот на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/61, изменет и дополнет со измените и дополненијата објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/63 и 10/63, и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63, 20/64, 57/65 и 9/66, во кои е означено времето на влегувањето во сила на првобитниот текст на правилникот и на неговите измени и дополненија.

Во долу наведениот преглед, за одделни членови на правилникот на првото место, пред знакот за еднаквост, е наведен членот на пречистениот текст на правилникот, а по знакот за еднаквост — соодветниот член на поранешниот текст на правилникот. Во заграда се наведени бројот и годината на „Службен лист на СФРЈ“, односно на „Службен лист на СФРЈ“, во кој се објавени првобитниот текст и неговите измени и дополненија.

1=1 (20/61 и 57/65); 2=3 (20/61); 3=4 (20/61 и 57/65); 4=5 (20/61); 5=6 (20/61); 6=7 (20/61); 7=8 (20/61); 8=9 (20/61); 9=10 (20/61); 10=11 (20/61); 11=12 (20/61); 12=13 (20/61 и 57/65); 13=14 (20/61); 14=15 (57/65); 15=16 (20/61); 16=17 (20/61); 17=18 (20/61, 2/63, 10/63, 20/64, 57/65 и 9/66); 18=19 (20/61 и 57/65); 19=20 (20/61 и 57/65); 20=21 (20/61 и 57/65); 21=22 (20/61 и 9/66); 22=22а (57/65 и 9/66); 23=23 (20/61, 20/64, 57/65 и 9/66); 24=24 (20/61 и 10/63); 25=25 (20/61); 26=26 (20/61 и 9/66); 27=27 (20/61, 57/65 и 9/66); 28=28 (20/61, 57/65 и 9/66); 29=29 (20/61); 30=30 (20/61 и 9/66); 31=31 (20/61, 57/65 и 9/66); 32=32 (20/61, 2/63, 20/64 и 9/66); 33=33 (20/61); 34=34 (20/61); 35=35 (20/61, 20/64, 57/65 и 9/66); 36=36 (20/61, 20/64, 57/65 и 9/66); 37=37 (57/65); 38=38 (2/63 и 57/65); 39=39 (20/61, 10/63, 57/65 и 9/66); 40=40 (20/61, 2/63 и 20/64); 41=41 (20/61 и 57/65); 42=42 (20/61); 43=43 (20/61); 44=44 (20/61); 45=45 (20/61 и 57/65); 46=46 (20/61 и 9/66); 47=47 (20/61 и 9/66); 48=48 (20/61, 57/65 и 9/66); 49=49 (20/61 и 57/65); 50=50 (20/61 и 20/64); 51=51 (20/61, 20/64 и 57/65); 52=52 (57/65 и 9/66); 53=53 (20/61 и 57/65); 54=54 (20/61 и 9/66); 55=55 (20/61 и 9/66); 56=56 (20/61); 57=57 (20/61 и 9/66); 58=58 (20/61); 59=59 (20/61 и 2/63); 60=60 (20/61 и 9/66); 61=61 (20/61 и 57/65); 62=62 (20/61); 63=63 (20/61 и 57/65); 64=64 (20/61 и 57/65); 65=65 (57/65); 66=66 (20/61); 67=67 (20/61); 68=68 (20/61); 69=69 (20/61 и 9/66); 70=70 (20/61, 20/64 и 57/65); 71=71 (20/61 и 2/63); 72=72 (20/61 и 2/63); 73=73 (20/61 и 2/63); 74=74 (20/61); 75=75 (2/63 и 9/66); 76=76 (57/65 и 9/66); 77=78 (57/65); 78=79 (57/65); 79=80 (2/63, 57/65 и 9/66); 80=81 (20/61, 49/63, 57/65 и 9/66); 81=82 (20/61, 2/63 и 9/66); 82=83 (20/61 и 9/66); 83=84 (20/61, 2/63 и 57/65); 84=84а (57/65 и 9/66); 85=90 (20/61); 86=93 (20/61 и 57/65); 87=93а (9/66).

Бр. 1/3-2312/1

3 март 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

124.

Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, државниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВАТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВОЕНИ ПОТРЕБИ СОЧИНУВААТ ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗЕРВА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Производствена резерва во претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби сочинуваат следните основни средства:

1) градежни објекти, инсталации, машини и друга опрема, што претставуваат технолошка целина и служат за производство на муниција, барут, воени експлозиви, стрелачко, артилериско и друго наоружување, борбени возила, воени воздухоплови, воени пловни објекти, средства за врска, средства за заштита и друга воена опрема и специфични репродукциони материјали за воено производство;

2) градежни објекти, инсталации, машини и друга опрема што обезбедуваат услови потребни за производство на наоружување и опрема, како што се: предметите што сочинуваат основни средства во соодветните енергетски извори, на стрелишта, во полигони, во опитни станици, во лаборатории, во магацини за барут, експлозиви, муниција, наоружување и опрема; предметите што сочинуваат основни средства а кои претставуваат средства за заштита и безбедност на военото производство, средства за транспорт, средства во алатниците и во нивниот дел наменет за производство на алат за воени потреби и во објектите за работа на конструкција, технологија и контрола на военото производство, како и одделни машини, апарати инструменти и друга опрема наменети за производство и контрола на средствата за наоружување и опрема.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 9

19 февруари 1966 година

Белград

Државен секретар,
за народна одбрана,
генерал на армија

Иван Гошњак, с. р.

125.

Врз основа на членот 55 став 1 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

1. Овластените банки ќе им продаваат на стопанските организации и на други работни организации девизи во следниот процент од приливот на девизи што го оствариле тие со извоз на стоки и услуги, и тоа:

Ако се извезуваат
Процент од приливот
на девизи

1) производи на земјоделството и шумарството, индустриски и занаетчиски производи, услуги во меѓународниот стоковен промет, услуги на застапување странски фирми, како и други услуги што не се посебно означени под 2 до 9 на оваа точка — — — 70%

Ако се извезуваат	Процент од приливот на девизи
2) машини и уреди од гранките 117-00 и 119-00 и фармацевтски производи — — — —	10%
3) "тумски моторни возила и трактори — — — —	12%
4) угостителски услуги — — — —	15%
5) услуги за приредување меѓународни саеми	20%
6) производи од гранката 312-00 (Лов) и домашни филмови — — — —	25%
7) услуги на туристичко посредување (туристички претпријатија и туристички бира)	40%
8) поштенски марки за филателистички цели, услуги за објавување огласи прибавени во странство — — — —	50%
9) графички издавачки услуги, домашни книги и списанија, домашен печат, музички ноти, грамофонски плочи, производи и услуги на установи — — — —	100%

2. Стопанските организации и други работни организации што извезуваат инвестициони работи во странство задржуваат 100% од нето-приливот на девизи остварен со таквата дејност.

3. Стопанските организации што вршат работи на застапување странски фирми а држат конгигациони лагери, можат од овластените банки да откупат 70% од провизијата што ќе ја наплатат со застапување странски фирми и со тие девизи да ги плаќаат увезените стоки што ќе ги продаваат во земјата за динари, со тоа што најмалку 50% од тој износ ќе употребат за увоз на резервни делови заради снабдување на работните организации што, врз основа на договор, имаат обврска да вршат сервисна служба.

Девизите од ставот 1 на оваа точка можат да се употребат за набавка на резервни делови и помошен, потрошен и друг материјал за текуштата репродукција, освен за набавка на опрема и готови производи за лична потрошувачка.

4. Основицата за примена на процентите од точката 1 на оваа наредба ја сочинува непосредниот девизен прилив, како и онаа реализација што според важечките прописи се смета како девизен прилив.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Наредбата за утврдување на износот на девизите за плаќањата во врска со извозот и за други плаќања во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63, 32/64 и 11/65) и Наредбата за постапување со странските средства за плаќање остварени со извоз на стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58 и 30/59).

6. Одредбите од оваа наредба ќе се применуваат на приливот на девизи што ќе се оствари од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 6002

7 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

126.

Врз основа на членот 48 став 2 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, со сојузниот секретар за индустрија и трговија, со сојузниот секретар за земјоделство и шумарство и со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОЦЕНТОТ ОД СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО КОЈ МОЖАТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМАТА И РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ

1. Стопанските организации, освен организациите наведени во точката 2 од оваа наредба, имаат право до височината од 3% од средствата на амортизацијата што ја пресметале и уплатиле за текуштата година да купуваат слободно кај овластените банки девизи за плаќање на опремата и резервните делови за нејзиното одржување, што се увезуваат.

2. Процентот од средствата на амортизацијата што ја пресметале и уплатиле за текуштата година а до кој можат слободно да купуваат кај овластените банки девизи за плаќање на опремата и резервните делови за нејзиното одржување, што се увезуваат, изнесува, и тоа:

- 1) за стопанските организации од групата 111-20 — Термоелектрани и од гранката 511-00 — Железнички сообраќај — — — — 5%
- 2) за стопанските организации од групите и гранките: 112-10 — Рудници на јаглен, 113-20 — Претпријатија за преработка на нафта и гас, 116-10 — Рудници на неметални минерали, освен рудниците на сол и соларниците за варена сол, 116-20 — Рудници на сол и соларници, 122-00 — Дрвна индустрија, 127-00 — Прехранбена индустрија, 129-00 — Тутунова индустрија, 512-00 — Поморски сообраќај, 513-00 — Речен и езерски сообраќај и 519-00 — Поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај — — — — — 10%
- 3) за стопанските организации од групите и гранките: 113-10 — Претпријатија за производство на нафта и природен гас, 114-00 — Црна металургија, 115-00 — Металургија на обоени метали, 120-00 — Хемиска индустрија, 123-10 — Претпријатија за производство на хартија, дрвесина, целулоза, картон и лепенка, 412-00 — Градење, 413-00 — Монтажа, 515-00 — Друмски сообраќај и 516-00 — Градски сообраќај — — — — — 15%
- 4) за стопанските организации од гранките: 211-00 — Земјоделство, 212-00 — Рибарство, 213-00 — Водостопанство, 311-00 — Стопанисување со шуми, 517-00 — Претоварни и други услуги, 620-00 — Угостителство, и работните организации на кои се однесува Основниот закон за установите — — — — — 20%
- 5) за стопанските организации од гранката: 514-00 — Воздушен сообраќај — — — — — 30%

Организациите што извезуваат инвестициони работи во странство можат девизи за плаќање на опремата и резервните делови за нејзиното одржување, што се увезуваат, да купуваат до височината од 50% од средствата што ги држат на посебна сметка кај овластената банка во смисла на точката 5 од Одлуката за проценка на основните средства што се изнесуваат во странство заради извезување инвестициони работи и за пресметување амортизацијата за тие средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55 и 1/56), сметајќи ги тие средства дури по подмирувањето на обврските во смисла на точката 6 од таа одлука. Износот на девизите од овој став заедно со износот на девизите што организацијата

може да го купи според одредбата од точката 1 на оваа наредба и ставот 1 на оваа точка не може да биде поголем од 30% од вкупно пресметаната амортизација на целата организација за текуштата година.

3. Девизите купени врз основа на одредбите од оваа наредба можат да се користат и за плаќање на резервните делови за инвестиционо одржување, што се увезуваат, со тоа што динарското покривање на тие девизи да се обезбеди од обртните средства на корисникот.

4. Динарските средства добиени со примена на процентите од оваа наредба претставуваат горна граница до која може да се плаќа динарската противвредност на девизите според единствениот курс и царината за увезената опрема односно резервните делови, а плаќањето се врши на товар на соодветните средства на корисникот.

5. Средствата пресметани според одредбите од оваа наредба а неискористени во текуштата година за купување девизи за плаќање на опремата односно резервните делови, што се увезуваат, можат да се користат и во наредните години.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за процентот од средствата на амортизацијата до кој можат стопанските организации да купуваат девизи за увоз на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/64).

Средствата пресметани според наредбата од ставот 1 на оваа точка што не се искористени до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, можат да се користат и во наредните години според одредбите од оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 6001

7 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија
Никола Цуверовиќ, с. р.

127.

Врз основа на членот 55 став 3 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65), во согласност со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

1. Девизите што овластените банки им ги продаваат на извозниците според точ. 1 и 2 на Наредбата за утврдување на износот на девизи за плаќањата во врска со извозот на стоки у услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66) можат да се користат за сите плаќања наменети на стопанската дејност на извозникот (набавка на репродукциони материјали, резервни делови, опрема, производи за лична потрошувачка ако е прометот на тие производи предмет на нивното работење, нестоковни плаќања, отплати на странски заеми и кредити и сл.).

2. Покрај намената од точката 1 на оваа наредба извозниците можат да ги употребат девизите што им припаѓаат во смисла на Наредбата за утврдување на износот на девизи за плаќањата во врска со извозот на стоки и услуги, и тоа:

1) угостителските, стопански организации и стопанските организации за туристичко посредување — за набавка на производи за лична потрошувачка што ги продаваат во свои продавници и објекти;

2) работните организации — приредувачи на меѓународни саеми — за откуп на експонати од странски изложувачи;

3) извозниците на книги, списанија, музички ноти, грамофонски плочи — за плаќање на овие производи што се увезуваат и други потрошни артикли што продаваат во свои продавници;

4) стоковните куќи и други трговски претпријатија што во Југославија продаваат стоки за странски средства за плаќање — за плаќање на производите наменети за лична потрошувачка, што се увезуваат, а што ги продаваат во свои продавници.

3. Ако производствена организација врши извоз преку трговска организација регистрирана за извоз, што стоките ги извезува во свое име и за сметка на производствената организација, производствената организација може со трговската организација да договори дека ќе ѝ отстапи определен дел од девизите кој според одредбите од наредбата од точката 1 на оваа наредба ѝ се продава.

Одредбите од Наредбата за утврдување на износот на девизи за плаќањата во врска со извозот на стоки и услуги, се применуваат и на трговските организации регистрирани за извоз, ако извозот го вршат во свое име и за своја сметка.

4. Извозниците од точката 3 на оваа наредба можат да им отстапат дел од девизите на други производствени организации ако работат со нив во вид на кооперација или деловна соработка или ако ја снабдуваат односната организација со репродукционен материјал врз основа на договор за испораки кој се склучува за подолг временски период.

5. Девизите што не ќе ги потрошат извозниците за намените од точ. 1 и 2 на оваа наредба можат да се продадат или орочат кај овластените банки, да се здружат со девизи од други работни организации за заеднички плаќања односно набавки и преку овластената банка да им се отстапат на други работни организации, во согласност со одредбите од точката 4 на оваа наредба.

Отстапувањето на девизите во смисла на точката 4 од оваа наредба и ставот 1 од оваа точка може да се врши само преку девизни сметки.

6. Ако стоки се извезуваат на кредит, како остварен прилив на девизи се подразбира фактурираниот износ на извезените стоки, без оглед на тоа кога ќе се изврши наплатата на тој износ.

Одредбата од ставот 1 на оваа точка не се применува на краткорочен комерцијален кредит со рок за враќање до една година.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1791/1

15 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

128.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за определување премија за месести свињи во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА МЕСЕСТИ СВИЊИ ВО 1966 ГОДИНА

1. Работните организации што произведуваат или гојат свињи сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), ја остваруваат премијата според Одлуката за определување премија за месести свињи во 1966 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за премија до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиरो-сметка.

2. Корисникот на премијата има право на премија за згоени свињи од пропишаниот квалитет што во 1966 година ќе им ги испорачи на работните организации што се занимаваат со преработка или промет на добиток и производи од добиток, како и за свињите што ќе ги преработи во своите погони, ако тие свињи поминале во гоеење најмалку три месеци.

3. Договорот за производство и испорака на свињите од точката 3 на Одлуката, кој се евидентира кај Дирекцијата за исхрана, мора да содржи, покрај останалото, и број на свињите чија испорака е договорена како и рокови за испорака на свињите.

Премијата од точката 1 на Одлуката може да се оствари само за свињи за чија испорака договорот е склучен и евидентиран кај Дирекцијата за исхрана.

4. Квалитетот на свињите се утврдува поединечно за секоја глава при колењето, а го утврдува ветеринарниот инспектор што врши преглед на добитокот на кланица и за тоа на организацијата ѝ издава потврда.

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора изречно да биде наведено дека свињите се заклани.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да содржи клаузула дека секоја одделна глава им одговара на условите пропишани со југословенскиот стандард — Свињи за бекон JUS E. C1.011 односно Свињи за колење JUS C1.020, како и следните податоци: број на главите свињи и нивна вкупна тежина, посебно за свињите за бекон, а посебно за прима месестите свињи односно месестите свињи, според точката 1 на Одлуката.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка се издава во три примероци, од кои еден задржува ветеринарниот инспектор, а два му дава на корисникот на премијата. За издадените потврди ветеринарниот инспектор води евиденција.

5. Премијата за свињи се исплатува за 1 kg жива мера свињи. Тежината на свињите се утврдува во местото каде што се врши мерење заради преземање, и тоа по истекот на 12 часа од последното хранење, односно според тежината означена во фактурата по одбивање на договореното кало — ако свињите не можеле да бидат мерени по истекот на 12 часа од последното хранење.

6. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактурата за извршената продажба на свињи. Фактурата мора да содржи: вид, категорија, класа и тежина на свињите изразена во килограми жива мера;

2) потврда од Дирекцијата за исхрана дека благопримено е евидентиран договорот за производството и испораката на свињите и за бројот на свињите со роковите за испорака;

3) доказ за извршената испорака на продадените свињи (товарен лист, отпратница и сл.);

4) потврда на ветеринарниот инспектор од точката 4 на оваа наредба;

5) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството дека свињите поминале во гоеење најмалку 3 месеца, со означување на датумот на ставањето на свињите на гоеење, датумот на испораката на свињите и редниот број под кој се свињите возедени во евиденцијата на корисникот на премијата за гоеењето на свињите, а за свињите што потекнуваат од гоеење во кооперација потврдата мора да содржи и име и презиме на кооперантот;

6) пресметка на премијата за еден килограм и за вкупната количина продадени свињи.

Ако корисникот на премијата ги употребил свињите за преработка во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека свињите ги употребил за

преработка во свој погон. Оваа потврда треба да ги содржи сите елементи што мора да ги содржи фактурата (точка 6 под 1).

7. Службата на општественото книговодство е должна пред исплатувањето на премијата да ја провери точноста на пресметката и потполноста на документацијата.

Службата на општественото книговодство го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а на товар на сметката бр. 603-630-15 — Премии за продадениот гоен добиток

8. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (потврди и слично), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја исправа од ставот 1 на оваа точка, што се поднесува на увид, да означи дека премијата е исплатена и за колкав број глави.

9. Корисникот на премијата е должен да води посебна евиденција за гоеењето на свињи.

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфаќа: реден број, број и категорија на свињите ставени во гоеење, датум на ставањето во гоеење и датум на испораката на згоените свињи, а за свињите што потекнуваат од гоеење во кооперација — и име и презиме на кооперантот.

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 0948-631/1
18 февруари 1966 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

129.

Врз основа на членот 63 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗот НА ЧАПУНКАРИ ЗА РАДИ ИЗЛОЖУВАЊЕ НА НОВОСАДСКИОТ САЕМ ВО НОВИ САД ВО 1966 ГОДИНА

1. Поради опасноста од внесување во Југославија вирусот на лигавка и шап, се забранува увозот на чапункари (питоми и диви) заради изложување на Новосадскиот саем во Нови Сад во 1966 година.

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, можат да се увезуваат заради изложување на Новосадскиот саем во Нови Сад чапункари од Австралија, Нов Зеланд и Северна Америка, под услов транспортот на тој добиток да се врши со превозни средства на воздушниот сообраќај, и тоа директно од тие земји во Југославија.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-800/1
1 март 1966 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

130.

Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65) во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за здравство и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК, ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК И ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК**

1. Додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и посебниот инвалидски додаток, што стасуваат во 1966 година, им се зголемуваат на корисниците на тие додатоци за 10%.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 275/66-2

24 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална политика,
Драгутин Косовац, с. р.

131.

Врз основа на членот 105 став 5 од Основниот закон за изградбата на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

УПАТСТВО**ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ**

1. На инспекторите на железничкиот сообраќај им се издава легитимација со која се потврдува нивното својство на инспектор на железничкиот сообраќај.

Легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај се издава според образецот што е отпечатен кон ова упатство и негов е составен дел.

2. Легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај им ја издаваат:

1) Сојузниот сообраќаен инспектор — на сојузните инспектори на железничкиот сообраќај;
2) органите на инспекцијата на железничкиот сообраќај во републиката — на своите инспектори на железничкиот сообраќај.

3. Важењето на легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај во поглед на дозволеното движење и задржување на имателот на легитимацијата во возови и на подрачјето на Југословенските железници во граничниот појас, го заверува надлежниот орган на внатрешните работи

4. Во легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај мораат да се означат инспекциските работи што ги врши инспекторот зависно од својата специјалност.

5. Легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај е во големина 100 × 73 mm, а нејзините корици се полутврди и превлечени со платно, кожа или погодна пластична материја, во црна боја.

6. Легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај содржи:

1) назив на органот на управата што ја издал легитимацијата и број под кој е издадена;

2) фотографија на имателот на легитимацијата, во големина 45 × 35 mm, преку која е втиснат печатот на органот на управата што ја издал легитимацијата, и под фотографијата потпис на имателот на легитимацијата;

3) име и презиме на имателот на легитимацијата;

4) функција на инспекторот на железничкиот сообраќај и овластување на имателот на легитимацијата за вршење инспекциски работи, со означу-

вање на специјалноста и подрачјето на кое ги врши работите на инспекција;

5) место и датум на издавањето на легитимацијата, печат на органот на управата што ја издал легитимацијата и потпис на старешината на тој орган;

6) место за заверка на продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата;

7) место за заверка на важењето на легитимацијата за движење и задржување во граничниот појас и место за заверка на рокот на важењето на легитимацијата за движење и задржување во граничниот појас;

8) одредби од Основниот закон за изградбата на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците, што се однесуваат на вршењето на инспекција на железничкиот сообраќај.

7. Легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е продолжено нејзиното важење доколку не е изречно означен рокот на важење.

Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата за наредната година го врши органот на управата што ја издал легитимацијата.

8. Имателот на легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај на кој му престанало својството на инспектор, е должен во рок од три дена да му ја врати легитимацијата на органот што ја издал легитимацијата.

Во случајот на ставот 1 од оваа точка органот на инспекцијата на железничкиот сообраќај е должен да ја поништи легитимацијата.

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 250

31 јануари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

(Формат 100 × 73 mm)

(Прва страна на кориците — празна)

(Втора страна на кориците)

Место за фотографија во големина 45 × 35 mm

(Потпис на имателот на легитимацијата)

(Прва внатрешна страна)

ГРБ

Назив на органот што ја издал легитимацијата
Број _____

ЛЕГИТИМАЦИЈА
на инспектор на железничкиот сообраќај

(Втора и трета внатрешна страна)

(Име и презиме)

_____ инспектор на железничкиот

(функција)

сообраќај е овластен врз основа на членот 104 од Основниот закон за изградбата на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците, да врши работи на инспекција на железничкиот сообраќај на подрачјето _____

и тоа: _____

(Да се наведат специјалности)

и ги има сите права и должности што со тој закон и со други прописи му се дадени на инспектор на железничкиот сообраќај.

На _____ 19____ година

Во _____

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

(Четврта, петта, шеста и седма внатрешна страна)
Легитимацијата важи:

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

(Осма внатрешна страна)

Важи за граничниот појас: _____

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот на
внатрешните работи)

(Деветта, десетта, единаесетта и дванаесетта внатрешна страна)

Важи за граничниот појас:

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот на
внатрешните работи)

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот на
внатрешните работи)

(Тринаесетта итн. внатрешна страна)

Извод

од Основниот закон за изградбата на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците (Текст чл. 100 и 101 став 2 и чл. 104, 105, 106, 107 и 108 на тој закон).

(Третата и четвртата страна од кориците — остануваат празни)

132.

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство утврдува дека престанало важењето на привремените дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на растенијата:

- 1) Cyprex 65-W Fungicid произведува American Cyanamid Company - New - York. Застапник Yugoslavia commerce — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало 321.4-290/64 од 26 јануари 1965 година. Објавено под ред. бр. 33 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65);

- 2) Gusathion W. P. 25% произведува Bayer A. G. Leverkusen. Застапник „FABEG“, Заступништво инострани фирми — Белград — Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола, чие важење престанало 321.4-297/64 од 19 септември 1964 година. Објавено под ред. бр. 35 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65);

- 3) Metasystox R произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник „FABEG“ — Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола, чие важење престанало 321.4-69/64 од 26 јануари 1965 година. Објавено под ред. бр. 36 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65);

- 4) Phosdrin 24% E. C. произведува Shell International Petroleum Co Ltd. — London. Застапник „Астра“, Подузеће за меѓународну трговину и заступства — Загреб. Број на привремената дозвола, чие важење престанало 321.4-355/64 од 15 јули 1965 година. Објавено под ред. бр. 12 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65);

- 5) Stam F-34 произведува Rhom & Haas — Philadelphia, USA. Застапник „Commerce“, Заступство иносемских тврдек — Љубљана. Број на привремената дозвола, чие важење престанало 321.4-99/64 од 5 април 1965 година. Објавено под ред. бр. 13 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65);

- 6) Uden 50% W. P. произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник „FABEG“ — Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола, чие важење престанало 321.4-445/64 од 3 март 1965 година. Објавено под ред. бр. 14 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65);

Бр. 03—756/1
26 февруари 1966 година
Белград

Заменик
Сојузен секретар
за земјоделство
и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

133.

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство објавува

С П И С О К

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузниот секретаријат за земјоделството и шумарство издаде до 26 февруари 1966 година дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на растенијата:

- 1) Aerosol 10 произведува „Пинус“, Товарна кемијских изделков — Раче при Марибор. Број на дозволата 321.4-59/65 од 31 јануари 1966 година;
- 2) Aerosol 15 произведува „Пинус“, Товарна кемијских изделков — Раче при Марибор. Број на дозволата 321.4-205/65 од 31 јануари 1966 година;
- 3) Arbokan EA-80 произведува Хемијски комбинат »Chromos-Katran-Kutrilin« — Поргон заштите биља, Житњак — Загреб. Број на дозволата 321.4-483/64 од 31 јануари 1966 година;
- 4) „Camparol 1803, Spritzpulver“ произведува J. R. Geigy A. G. — Basel. Застапник »Commerce«, Застопство иноземских тврди — Љубљана. Број на дозволата 321.4-136/64 од 31 јануари 1966 година;
- 5) Cyprex fungicid произведува American Cyanamid Company-New Jersey — USA. Застапник Yugoslavia commerce, Генерална заступништва инострани фирми — Белград. Број на дозволата 321.4-119/65 од 31 јануари 1966 година;
- 6) Dieldrin E-20 произведува Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на дозволата 321.4-483/64 од 31 јануари 1966 година;
- 7) Dieldrin S-50 произведува Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на дозволата 321.4-76/65 од 31 јануари 1966 година;
- 8) Dilicid E-16 Zupa произведува „Жупа“ Индустрија хемијских производа, Крушевац—Дедина. Број на дозволата 321.4-66/65 од 31 јануари 1966 година;
- 9) Dilicid P-5 Zupa произведува „Жупа“ Индустрија хемијских производа, Крушевац—Дедина. Број на дозволата 321.4-69/65 од 31 јануари 1966 година;
- 10) Fitosan E-25 Zupa произведува „Жупа“ Индустрија хемијских производа, Крушевац—Дедина. Број на дозволата 321.4-62/65 од 31 јануари 1966 година;
- 11) Gesagard произведува J. R. Geigy A. G. — Basel. Застапник »Commerce«, Застопство иноземских тврди — Љубљана. Број на решението за дополнување на дозволата 321.4-121/64 од 31 јануари 1966 година;
- 12) »Gesaprim 1802 Spritzpulver“ произведува J. R. Geigy A. G. — Basel. Застапник »Commerce«, Застопство иноземских тврди — Љубљана. Број на дозволата 321.4-118/64 од 31 јануари 1966 година;
- 13) Gesarol E-25 произведува „Пинус“, Товарна кемијских изделков — Раче при Марибор. Број на дозволата

- 14) Gusathion W. P. 25% произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник Деловница »Bayer-Pharma« — Загреб. Број на дозволата 321.4-463/64 од 31 јануари 1966 година;
- 15) Herbopin произведува „Пинус“, Товарна кемијских изделков — Раче при Марибор. Број на дозволата 321.4-60/65 од 31 јануари 1966 година;
- 16) Kromovit произведува Хемијски комбинат »Chromos-Katran-Kutrilin« — Поргон заштите биља, Житњак — Загреб. Број на дозволата 321.4-485/64 од 31 јануари 1966 година;
- 17) Kupricin Zupa произведува „Жупа“ Индустрија хемијских производа, Крушевац—Дедина. Број на дозволата 321.4-160/64 од 31 јануари 1966 година;
- 18) Lindan 2,8 Zupa произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа, Крушевац—Дедина. Број на дозволата 321.4-65/65 од 31 јануари 1966 година;
- 19) Lindan E-10 произведува Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на дозволата 321.4-78/65 од 31 јануари 1966 година;
- 20) Linditin произведува „Светлост“, Хемијска индустрија — Лужани. Број на дозволата 321.4-243/65 од 31 јануари 1966 година;
- 21) Malation E-50 Zupa произведува „Жупа“ Индустрија хемијских производа, Крушевац—Дедина. Број на дозволата 321.4-68/65 од 31 јануари 1966 година;
- 22) Malation P-5 Zupa произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа, Крушевац—Дедина. Број на дозволата 321.4-64/65 од 31 јануари 1966 година;
- 23) Maltos E-50 произведува Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на дозволата 321.4-79/65 од 31 јануари 1966 година;
- 24) »Maneb-Pinus« произведува „Пинус“, Товарна кемијских изделков — Раче при Марибор. Број на решението за дополнување на дозволата 321.4-10/64 од 31 јануари 1966 година;
- 25) Metasystox R произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник »FABEG« — Деловница »Bayer-Pharma« — Загреб. Број на дозволата 321.4-93/65 од 31 јануари 1966 година;
- 26) Methylbromid произведува Riedel-de Haen A. G. — Seelze, Hannover. Застапник »Commerce«, Застопство иноземских тврди — Љубљана. Број на решението за дополнување на дозволата 321.4-126/64 од 31 јануари 1966 година;
- 27) Phostoxin произведува Degesch — Frankfurt/M — Poron Heerdt — Lingler G. M. B. H. — Frankfurt/M. Застапник „Интерсервис“, Инострана заступства — Нови Сад. Број на решението за дополнување на дозволата 321.4-348/64 од 31 јануари 1966 година;
- 28) Radetion E-50 произведува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак. Број на дозволата 321.4-489/64 од 31 јануари 1966 година;

- 29) Radotion w. p. — 25 w/w произведува „Радоња“. Кимијска индустрија — Сисак. Број на дозволата 321.4-9/65 од 31 јануари 1966 година;
- 30) Santoks 1 произведува „Санохемија“. Хемијско предузеће, Обреновац. Број на дозволата 321.4-493/64 од 31 јануари 1966 година;
- 31) Stam F-34 произведува Rhom & Haas, Philadelphia — USA. Застапник »Commerse«, Застопство иноземских тврди — Љубљана. Број на дозволата 321.4-218/65 од 31 јануари 1966 година;
- 32) Uden 50% W. P. произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник »FABEG« — Деловница »Bayer-Pharma« — Загреб. Број на дозволата 321.4-171/65 од 31 јануари 1966 година;
- 33) Zorosan произведува Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на дозволата 321.4-86/64 од 31 јануари 1966 година;
- 34) Zuta pasta 50 произведува Хемијски комбинат »Chromos-Katran-Kutrin« — Погон заштите биља, Житњак — Загреб. Број на дозволата 321.4-484/64 од 31 јануари 1966 година;
- 35) Afalon произведува Farbwerke Hoechst A. G. — Frankfurt/M. Застапник „Југохемија“, Инострана заступства — Београд. Број на привремената дозвола 321.4-205/65 од 31 јануари 1966 година;
- 36) Anthio произведува Sandoz A. G. — Basel. Застапник „Велебит“, Заступство иностраних фирми — Загреб. Број на привремената дозвола 321.4-42/65 од 31 јануари 1966 година;
- 37) Dithane M-45 произведува Rhom & Haas, Philadelphia — SAD. Застапник »Commerse«, Застопство иноземских тврди — Љубљана. Број на привремената дозвола 321.4-58/65 од 31 јануари 1966 година;
- 38) Euparen произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник »FABEG«, Деловница »Bayer-Pharma« — Загреб. Број на привремената дозвола 321.4-500/64 од 31 јануари 1966 година;
- 39) Gramoxone произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник »Interexport«, Предузеће за меѓународну трговину — Београд. Број на привремената дозвола 321.4-360/64 од 31 јануари 1966 година;
- 40) Heptachlor E-25% произведува Velsikol International Corporation SA, Chichago USA. Застапник »Interimpex« — Скопје. Број на привремената дозвола 321.4-365/65 од 7 февруари 1966 година;
- 41) Nexion EC-40 произведува Cella G m. b. H. — Ingelheim/Rhein. Застапник »FABEG«, Заступништво иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-128/65 од 31 јануари 1966 година;
- 42) Reglone произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник »Interexport«, Предузеће за меѓународну трговину — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-362/64 од 31 јануари 1966 година;

- 43) »Sayfos« Seed Dressing произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник »Interexport«, Предузеће за меѓународну трговину — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-361/64 од 31 јануари 1966 година;

Бр. 03—755/1
26 февруари 1966 година
Белград

Заменик
Сојузен секретар
за земјоделство
и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

134

Врз основна на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштитата на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРОМЕНАТА НА ИМЕТО

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство му ја одобри промената на името на следното средство за заштита на растенијата:

- 1) »Afidim-40« произведува Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-139/64 од 26 јануари 1965 година. Објавено под ред бр. 3 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65). Со решението на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство бр. 321.4-139/64 од 25 февруари 1966 година е одобрена промената на името »Afidim-40« во »Fosfamid-40«.

Бр. 03—757/1
26 февруари 1966 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за земјоделство
и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

135-

Врз основа на членот 38 став 1 точка 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65 и 57/65) и членот 31 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64 и 56/65), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Највисокиот износ на пензискиот основ односно на личниот доход од кој на воените осигуреници може да им се определи пензија според

Основниот закон за пензиското осигурување и според Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) се определува во височина од 2.500 динари.

2. Според највисокиот износ на пензискиот оснoв односно на личниот доход определен во точката 1 на оваа одлука надлежните заводи за социјално осигурување ќе извршат, по службена должност, пресметување на новите износи на пензиите определени односно преведени во раздобјето од 1 јануари до 30 декември 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65). По извршеното пресметување на пензиите ќе се изврши пресметување помеѓу поранешниот и новиот износ на пензијата и ќе се исплати разликата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Ск. бр. 6/66

25 февруари 1966 година
Белград

**Собрание на Југословенската заедница
на социјалното осигурување**

Претседател,
Антун Павливиќ, с. р.

136.

Врз основа на членот 90 став 2 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65 и 4/66), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ

1. Деловните банки можат, покрај средствата од членот 90 став 1 на Законот за банките и кредитните работи, за кредитирање на станбената изградба во 1966 година да користат и определен дел од средствата на депозитот по видување, и тоа:

1) средствата за станбена изградба, издвоени во фондовите на заедничката потрошувачка на работните организации и другите општествени правни лица и државните органи во смисла на членот 1 став 1 од Законот за издвојување на средствата за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 56/65);

2) средствата за покривање на разликата во станарината (субвенционирање), издвоени на посебни сметки на општинските собранија, во смисла на членот 2 од тој закон;

3) средствата на претпријатијата за стопанисување со станбените згради, формирани во смисла на Основниот закон за стопанското работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65).

2. Средствата на депозитот од точката 1 на оваа одлука банките можат да ги користат само во недостаток на средства во кредитниот фонд што потекуваат од укинатиот фонд за станбена изградба и од други наменски средства собрани за кредитирање на станбената изградба, и тоа:

1) во периодот до 30 септември 1966 година — до височината на вкупниот износ на тие депозити;

2) од 1 октомври 1966 година — до височината на 65% од износот на тие депозити, но само за кредитите со рок за враќање до 18 месеци сметајќи од денот на склучувањето на договорот за кредит.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 12

24 февруари 1966 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

137.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДНОЖЈА И ГРЛА ЗА СИЈАЛИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Подножја и грла за сијалици. Систем на означување — — — — — JUS N.L.0.002

Подножја за сијалици за моторни возила: Бајонет-подножја BA 9. Главни мери — — — — — JUS N.L.1.100

Бајонет-подножја BA 15. Главни мери — — — — — JUS N.L.1.105

Бајонет-подножја BA 20. Главни мери — — — — — JUS N.L.1.110

Гранично мерило „не оди“ за проверување на подножјата BA 9, B 15, BA 15 и BA 20 на готови сијалици — — — — — JUS N.L.1.130

Гранично мерило „оди“ за проверување на подножјата B 9, B 15, BA 15 и BA 20 на готови сијалици JUS N.L.1.131

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Ознаки на сијаличните подножја и грла — — — — — JUS N.L.0.002.

Бајонет на подножје за автомобили BA 9 — — — — — JUS N.L.1.100

Бајонет на подножје за автомобили BA 15 — — — — — JUS N.L.1.105

Бајонет на подножје за автомобили BA 20 — — — — — JUS N.L.1.110

донесени со Решението за југословенските стандарди за сијалици за општа употреба и за сијалични подножја (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55);

Гранично мерило „не оди“ за подножја BA 15 и B 22 — — — — — JUS N.L.1.130

Гранично мерило „оди“ за подножја BA 15 и B 22 — — — — — JUS N.L.1.131
донесени со Решението за југословенските стандарди за сијалични бајонет-подножја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1967 година.

Бр. 16—1357/1

24 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

138.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА И СИГНАЛИЗАЦИОНАТА ОПРЕМА ЗА ДРУМСКИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Електрични уреди за моторни возила. Тростолбовен динамо-регулатор. Општи технички услови — — — — — JUS N.P.2.510

2) Електрични уреди за моторни возила. Електро-подвигател. Општи технички услови — — — — — JUS N.P.6.300

3) Катадиоптри („мачкини очи“) за друмски возила. Форми и мери. Услови на квалитетот — — — — — JUS M.N.9.525

4) Електрични уреди за моторни возила. Упатство за одбирање боја за изолација на спроводниците за инсталации на возила — — — — — JUS N.P.0.102

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 1 и 2 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 септември 1966 година.

Југословенскиот стандард од точката 1 под 3 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 октомври 1967 година.

Југословенскиот стандард од точката 1 под 4 на ова решение се применува од 1 септември 1966 година.

Бр. 14—1359/1

24 февруари 1966 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

139.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за Југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМАТА И ПЛАСТИЧНИТЕ МАСИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Стандардни атмосфери за кондиционирање и испитување на мострите на гума и пластични маси JUS G.80.050

2) Испитување на меките еластични пенави производи. Определување на цврстината и на промената на цврстината по старењето — — — — — JUS G.S2.421

3) Испитување на меките еластични пенави производи. Определување на трајната деформација со набивање — — — — — JUS G.S2.423

4) Испитување на меките еластични пенави производи. Определување на затезната цврстина и издолжувањето — — — — — JUS G.S2.424

5) Пенави производи од латекс. Општи услови и испитувања — — — — — JUS G.C7.050

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 1, 3 и 4 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 септември 1966 година.

Југословенскиот стандард од точката 1 под 2 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1967 година

Југословенскиот стандард од точката 1 под 3 на ова решение ќе се применува од 1 септември 1966 година.

Бр. 24—1360/1

24 февруари 1966 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

140.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТУТУНОТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Определување на изгорливоста на тутунот — — — — — JUS E.P.3.118

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 август 1966 година.

Бр. 24-1395

24 февруари 1966 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

141.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГОТОВИТЕ ОБУВКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Определување на цврстината на лепењето (отпорност спрема раздвојување) на готовите обувки — — — JUS G.52.300

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 септември 1966 година.

Бр. 24-1356/1
24 февруари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на образецот бр. 2 што е составен дел од Правилникот за измени на Правилникот за водење на евиденција и за известувањето за издадените патни исправи и визи како и за обрасците на патните исправи и на барањата за издавање патни исправи и визи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/66, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ

Во образецот бр. 2, на страната 1 под зборовите: „на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ треба да се додаде изоставениот збор: „Пасош“.

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи,
Белград, 28 февруари 1966 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВО ЗАКУП И КОРИСТЕЊЕ ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА НИКШИЌ

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за издавање во закуп и користење деловни згради и простории на територијата на општината Никшиќ, што ја донесе Собранието на општината Никшиќ под бр. 01-7414/1 од 6

јули 1965 година, врз основа на јавната расправа одржана на 5 февруари 1966 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништуваат одредбите од членот 10 ст. 1 и 2, членот 13 став 2 и чл. 14 и 16 ст. 1 и 2 на Одлуката за издавање во закуп и користење деловни згради и простории на територијата на општината Никшиќ, што ја донесе Собранието на општината Никшиќ под бр. 01-7414/1 од 6 јули 1965 година („Службен лист СР ЦГ“, бр. 19/65) — (во натамошниот текст: Одлуката) доколку тие одредби се однесуваат на воведувањето зонски додаток кој се додава врз договорениот износ на закупнината и на определувањето на дел од закупнината за фондот за зградата кој се утврдува со договорот склучен помеѓу закуподавецот и закупецот

2. Поништувањето на одредбите наведени во точката 1 од оваа одлука ги повлекува правните последици предвидени во чл. 32 и 33 на Законот за Уставниот суд на Југославија.

Предлозите за измена на поединечните акти можат да се поднесат во рок од шест месеци од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службен лист на СР ЦГ“.

4. Оценувајќи ја законитоста на Одлуката, судот најде дека Собранието на општината Никшиќ со донесувањето, на наведените одредби на Одлуката што се однесуваат на воведувањето на законски додаток за деловните простории покрај закупнината и со пропишувањето закуподавецот и закупецот со својот договор да го определуваат делот на закупнината што му припаѓа на фондот на зградата, ги пречекорило овластувањата содржани во Законот за деловните згради и простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65). Институтот на зонска разлика и определувањето на делот од закупнината за фондот на зградата се регулирани со сојузни закони на определен начин кој не може да се менува со општински прописи.

Во членот 109 на Законот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) општинското собрание е овластено да пропише дека носителите на станарското право за становите во определени делови на градот се должни да плаќаат зголемена станарина со оглед на зоната во која се наоѓа зградата (зонска разлика), а во членот 9 став 2 на Законот за деловните згради и простории, му е дадено овластување со примената на начелата за утврдување на станарината, во кои начела спаѓа и зонската разлика, да го пропишува најнискиот износ на закупнината за деловните простории. Меѓутоа, вака дадените зонски овластувања не можат да се разберат и како можност општинското собрание со свои прописи да воведува и зонски додаток за деловните простории, кој му се додава на договорениот износ на закупнината. Исто така, во членот 56 став 3 на Законот за станбените односи, е пропишано износот на делот на закупнината за фондот на зградата да се утврдува со договорот склучен помеѓу давателот на деловните простории на користење и кукниот совет. Спрема тоа, со општински пропис не можело да се ускрати законското право на кукниот совет како претставник на зградата чии интереси се во прашање да учествува во договорањето во височината на делот од закупнината за фондот на зградата.

Бидејќи врз основа на изложеното ја утврди несогласноста на наведените одредби на Одлуката со Законот за деловните згради и простории, Уставниот суд врз основа на членот 26 став 1 на Законот за Уставниот суд на Југославија тие одредби на Одлуката ги поништи и со тоа им даде можност на лицата чии права се повредени со поединечни акти донесени врз основа на поништените одредби на Одлуката кај суд и други надлежни органи да бараат измена на тие акти.

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 5 февруари 1966 година.

У бр. 88/65
5 февруари 1966 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 47 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

За директор на Сојузната геодетска управа се назначува Василие Благовик, досегашен помошник директор во истата Управа.

Б. бр. 25
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХ- НИЧКА СОРАБОТКА

За помошник директор на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка се назначува Драго Рафај, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 26
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ- ЗАЦИИЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА РАБОТ- НИЧКОТО ДВИЖЕЊЕ

1. Во Советот на Институтот за изучување на работничкото движење делегираат претставници:

- 1) Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија;
- 2) Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од народноослободителната војна на Југославија;
- 3) Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;
- 4) Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 5) Државниот секретаријат за надворешни работи;
- 6) Високата школа за политички науки во Љубљана;
- 7) Филозофско-историскиот факултет во Загреб;
- 8) Правниот факултет на Универзитетот во Белград.

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат во Советот на Институтот за изучување на работничкото движење по еден претставник.

Б. бр. 24
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за формирање комисија на Сојузниот извршен совет за одликувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НЕКОИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДЛИКУВАЊА

1. Се разрешуваат од функцијата член на Комисијата на Сојузниот извршен совет за одликувања: Зденка Кидрич, Ицо Симичиќ и Драго Флис, именувани со решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 156/63.

2. Покрај порано именуваните членови на Комисијата на Сојузниот извршен совет за одликувања, за членови на Комисијата на Сојузниот извршен совет за одликувања, се именуваат:

- 1) Милан Баџа, потпретседател на Централниот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Југославија;
- 2) Владо Јуричиќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;
- 3) Маријан Вивода, секретар на Службата за документација на Сојузната скупштина.

Б. бр. 27
23 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 26 од 28 јуни 1965 година објавува:

Одлука за распишување дополнителни избори за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на СР БиХ во 97 изборна единица Зеница III;

Уредба за измени на Уредбата за утврдување границите на шумите во општествена сопственост и за поставање гранични знаци;

Уредба за измени на Уредбата за стопанисување со шумите и шумските земјишта вон шумско-стопанските подрачја;

Уредба за планот за одбрана од поплава;

Одлука за основање постојани комисији на Извршниот совет;

Одлука за определување бројот на студентите што можат да се запишат во одделни високошколски установи во учебната 1965/66 година;

Одлука за утврдување на часот за почеток на работата во републичките органи на управата и републичките органи и организации што вршат работи од интерес за Републиката;

Одлука за определување на органите што ќе даваат одобрение за примање на работа на странски државјанин или лице без државјанство во републичките и други органи на управата;

Одлука за определување премија за кравјо млеко во 1965 година;

Одлука за пренесување на имотот, правата и обврските на Заедницата на електростопанските претпријатија на БИХ;

Решение за назначување претседател и членови на Републичката комисија за физичка култура;

Решение за назначување претседател и членови на Републичката комисија за водостопанство;

Решение за именување раководител и членови на Републичкиот центар за одбрана од поплава;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за начинот и условите за здобивање со степен на стручно образование на работник на практична работа во стопански организации;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за начинот и условите за здобивање со степен на стручно образование на квалификуван и висококвалификуван возач на моторни возила во друмскиот сообраќај на практична работа во стопанските организации;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за начинот и условите за здобивање со степен на стручно образование на квалификуван и висококвалификуван работник на практична работа во угостителски стопански организации;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за начинот и условите за здобивање со степен на стручно образование на квалификуван и висококвалификуван работник на практична работа во трговски стопански организации;

Упатство за легитимацијата на инспектор на јавните патишта;

Упатство за легитимација на инспектор на друмскиот сообраќај;

Упатство за условите и начинот на користење на средствата од Буџетот на СРБ и Х за 1965 година за студии и истражни работи во областа на индустријата и рударството.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словенија“ во бројот 20 од 23 јуни 1965 година објавува:

Закон за самоуправањето на работните луѓе во органите на управата во СР Словенија;

Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата и работата на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Закон за судовите од општа надлежност;

Закон за стопанските судови во СР Словенија;

Закон за Републичката комисија за утврдување на пензискиот стаж;

Закон за републичките управни такси;

Закон за републичките судски такси;

Закон за Завршната сметка за извршување на Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет за 1964 година);

Закон за измени и дополненија на Законот за формирањето и употребата на средствата за инвестиции во стопанството;

Закон за стопата на придонесот за запослување;

Закон за највисоката граница до која може да се определува стопата на основниот придонес за здравствено осигурување;

Одлука за пренесување на средствата на укинатиот Општествен инвестиционен фонд на СР Словенија во Кредитниот фонд на Општата стопанска банка на СР Словенија;

Одлука за согласноста на измената на финансискиот план на фондот на СР Словенија за нестопански инвестиции за 1965 година;

Одлука за согласноста на определувањето на стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување, како и на придонесот за додатокот на деца за второто полгодиште на 1965 година;

Заклучок за именување заменик републички секретар за стопанство;

Заклучок за разрешување судии на Врховниот суд на СР Словенија;

Заклучок за разрешување судии на окружните судови;

Заклучок за разрешување судија на Окружниот стопански суд во Љубљана;

Одлука за намалување на средствата распоредени во буџетот на СР Словенија за 1965 година;

Одлука за премиите за кравјо млеко во 1965 година;

Решение за разрешување и именување претседател и некои членови на Економскиот совет на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за именување шеф на кабинетот на претседателот на Извршниот совет;

Решение за разрешување на шефот на кабинетот на потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за разрешување и именување главен републички санитарен инспектор;

Решение за потврда на разрешувањето на помошникот на републичкиот секретар за финансии;

Решение за потврда на именувањето помошник и советник на републичкиот секретар за стопанство;

Решение за потврда на именувањето помошник републички секретар за урбанизам;

Решение за потврда на именувањето помошник републички секретар за здравство и социјална заштита;

Решение за разрешување на директорот на Заедницата на претпријатијата на СР Словенија за промет на жито.

Општи акти на самоуправните организации;

Заклучок за стопите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување, како и на придонесот за додаток на деца за второто полгодиште на 1965 година.

Во бројот 21 од 30 јуни 1965 година објавува:

Одлука за дополнително определување на подрачјата на кои настанала штета поради поплавата во октомври 1964 година;

Решение за престанок на Електростопанската заедница на Словенија;

Заклучок за согласноста на реорганизацијата на претпријатијата на Дравска електрана и Сошка електрана;

Решение за именување заменик директор на Заводот на СР Словенија за статистика;

Решение за потврда на именувањето помошник и советник на Директорот на Заводот на СР Словенија за статистика;

Решение за основање некои општински јавни обвинителства за подрачјето на два или повеќе општински судови;

Извод од службените листови на општините.

Во бројот 22 од 8 јули 1965 година објавува:

Закон за испитување на узурпарциите на државните земјишта и земјиштата на бившите аграрни заедници;

Закон за измени на Законот за аграрната реформа и колонизација во НР Словенија;

Закон за данокот на промет на недвижности и права;

Закон за облог на воден придонес за 1965 година;

Заклучок за именување Совет за народна одбрана на СР Словенија;

Заклучок за разрешување некои републички секретари во Извршниот совет во Собранието на СР Словенија;

Заклучок за разрешување на републичкиот секретар во Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за именување член на Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта;

Заклучок за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за школство;

Општи акти на самоуправните организации;

Заклучок за измени на Заклучокот за финансиските планови на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување, додатокот на деца, како и задолжителното здравствено реосигурување за 1965 година;

Заклучок за распределба на стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување на дел што отпаѓа на пензиско осигурување;

Заклучок за измена на Заклучокот за определување на ризиците, условите и надоместоците, како и премиската тарифа во задолжителното здравствено реосигурување;

Заклучок за измена на Заклучокот за определување на делот на придонесот за инвалидско осигурување што им припаѓа во 1965 година на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците за трошоците на рехабилитацијата и запослувањето на инвалидите на трудот;

Извод од службените листови на општините.

СОДРЖИНА:

	Страна
120. Одлука за определување на височината на надоместоците на железничките транспортни претпријатија Скопје и Титоград на име разлика помеѓу нивната просечна калкулативна цена и определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки	177
121. Одлука за условите и начинот на користење на средствата што Сојузниот завод за јавна управа ги остварува со вршење на издавачката дејност	177
122. Одлука за надоместоците на претседателот и на членовите на стручните совети на Сојузниот извршен совет	178
123. Прочистен текст на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации	178
124. Наредба за определување на основните средства што во претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби сочинуваат производствена резерва на Југословенската народна армија	203
125. Наредба за утврдување на износот на девизи за плаќањата во врска со извозот на стоки и услуги	209
126. Наредба за процентот од средствата на амортизацијата до кој можат стопанските организации да купуваат девизи за плаќање на опремата и резервните делови што се увезуваат	204
127. Наредба за начинот и условите за користење на девизите определени за плаќањата во врска со извозот на стоки и услуги	205
128. Наредба за начинот, постапката и условите за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за месести свињи во 1966 година	205
129. Наредба за забрана на увозот на чапункари заради изложување на Новосадскиот саем во Нови Сад во 1966 година	206
130. Наредба за зголемување на додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и посебниот инвалидски додаток	207
131. Упатство за легитимацијата на инспектор на железничкиот сообраќај и за начинот на нејзиното издавање	207
132. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени привремени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење престанало	208
133. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија	209
134. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е одобрена промената на името	210
135. Одлука за определување на највисокиот износ на пензискиот основ односно на личниот доход од кој може да им се определи пензија на воените осигуреници	210
136. Одлука за определување на средствата што деловните банки можат да ги користат за давање инвестициони кредити	211
137. Решение за југословенските стандарди за подножја и грла за сијалици	211
138. Решение за југословенските стандарди од областа на електричната и сигнализационата опрема за друмски возила	212
139. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на гумата и пластичните маси	212
140. Решение за југословенскиот стандард од областа на методата за испитување на тунот	212
141. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на готовите обувки	213
Исправка на Правилникот за измени на Правилникот за водење на евиденцијата и за известувањето за издадените патни исправи и визи како и за обрасците на патните исправи и на барањето за издавање патни исправи и визи	213
Одлука на Уставниот суд на Југославија за поништување одделни одредби на Одлуката за издавање во закуп и користење деловни згради и простории на територијата на општината Никшиќ	213